

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 51

7 март 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
790. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина и формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина.....	2	792. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	5
791. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	4	793. Правилник за лиценци.....	7
		794. Правила за снабдување со природен гас.....	103
		Огласен дел	1-72

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**790.**

Врз основа на член 63-б став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ НА ВОДНА ПОВРШИНА И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ОБЈЕКТ НА ВОДНА ПОВРШИНА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина и формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/16), Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2248/1
5 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број: _____

Датум: _____

ОДОБРЕНИЕ

за локација за поставување на објект на водна површина

На _____
(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кого му се издава одобрение за локација за поставување објект на водна површина)_____
(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице на кого му се издава одобрение за локација за поставување објект на водна површина)

Му се издава одобрение за локација за поставување објект на водна површина.

Објектот на водна површина да се постави во согласност со урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона со која е предвидено поставувањето и тоа:

Врз основа на доставен предлог за локација за поставување на објект на водна површина, од Капетанијата на пристаништата на ден _____ е дадено позитивно мислење со бр. _____.

М.П.

(потпис на овластено лице)

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

791.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-05/19 од 06.02.2019 година на Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на седницата одржана на 04.03.2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрали МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103.

2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 12-05/19
4 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца

Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1 Тетово

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ - 351.01.1/19

4. Единствен матичен број 6658628

5. Единствен даночен број 4028010514114

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103 во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103 со локација согласно издадено одобрение за градење.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

ПРИЛОГ 2. Податоци за мала хидроелектрана приклучена на дистрибутивна мрежа:

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕ Габровска со реф. бр. 103;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. топографска карта со размер 1:25000;

4. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

5. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – вертикална Пелтон,
- Номинални податоци:
- Моќност: 1783 kW,
- Номинален проток: 0,615 m³/s,
- Номинален нето пад: 328,64 m,
- Номинална брзина: 1000 -1

6. Податоци за генератор:
 - тип, производител и номинални податоци – Синхрон, трофазен, Марели Мотори Италија;
 - Номинални податоци:
 - Привидна моќност: 2250 kVA,
 - Моќност активна: 1800 kW,
 - Фреквенција: 50hz
 - Номинален напон: 0.69 kV,
 - Номинална брзина: 1000 -1
 - Номинален фактор на моќност: 0,8
7. Податоци за трансформатор – Марели, Италија:
 - Номинални податоци:
 - Моќност привидна: 2250 kVA,
 - Номинален напон: 10,5(21)/0,69 kV/kV;

792.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија, УП1 бр.12-159/18 од 28.02.2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ “Крапска” со реф. бр. 45.
2. Лиценцата за пробна работа за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација за ставање во употреба на малата хидроцентрала МХЕЦ “Крапска” со реф. бр. 45.
4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 12-159/18
 5 март 2019 година
 Скопје

Претседател,
 Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа**

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на лиценцата за пробна работа

ЕЕ - 349.01.1/19

4. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа

05.03.2019 година

5. Датум на важење на лиценцата за пробна работа

05.12.2019 година

6. Единствен матичен број

6974554

7. Единствен даночен број

4043014516650

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ “Крапска” со реф. бр. 45 во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца за пробна работа за енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценца за пробна работа за енергетска дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во мала хидроцентрала МХЕЦ “Крапска” со реф. бр. 45 со локација согласно издадено одобрение за градење.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата за пробна работа за енергетска дејност производство на електрична енергија, дејноста ќе ја врши во периодот наведен во лиценцата со технички карактеристики на малата хидроцентрала МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45 наведени во Прилог 2, кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата за пробна работа има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

12. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата за пробна работа

Со оваа лиценца за пробна работа се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за малата хидроцентра, е должен да го почитува Договорот склучен со Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија по повластена тарифа;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата за пробна работа е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

14. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

15. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата за пробна работа е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата за пробна работа е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата за пробна работа не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за мала хидроцентра:

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ “Крапка” со реф. бр. 45;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

3. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална, FERROINVEST,
- Номинални податоци:
- Моќност: 727 kW,
- Номинален проток: 0,65 m³/s,
- Номинален нето пад: 127m,
- Номинална брзина: 600 -1

4. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – трифазен синхрон, MARELLI MOTORI;
- Номинални податоци:
- Привидна моќност: 770 kVA,
- Моќност активна: 693 kW,
- Номинален напон: 0,4 kV,
- Номинална брзина: 600 -1
- Номинален фактор на моќност: 0,9.

5. Податоци за трансформатор – трофазен сув, TESAR:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 800 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/0,4 kV/kV.

793.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 1 март 2019 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ЛИЦЕНЦИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Предмет на уредување****Член 1**

(1) Со овој Правилник за лиценци (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат:

1) условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање или престанување на важење на лиценците за вршење на енергетски дејности, привремената лиценца и лиценци за пробна работа, како и роковите за преземање на одделни дејствија во соодветната постапка,

2) постапката за уписот во регистарот на странски трговци и снабдувачи на електрична енергија и природен гас кои што можат да вршат енергетска дејност во Република Северна Македонија согласно Законот за енергетика (во натамошниот текст: регистар), како и за суспендирање, укинување и престанување на решението за упис во регистарот,

3) документацијата што се доставува во постапката,

4) времетраењето на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, како и времетраењето на решението за упис во регистарот,

5) обрасците што се применуваат во постапката за издавање, менување, продолжување, пренесување, суспендирање или одземање на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, како и обрасците што се применуваат во постапката за уписот и бришење од регистарот,

6) содржината на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, како и на решението за упис во регистарот,

7) начин на водење и објавување на податоци од евиденцијата за издадени лиценци и издадени решенија за упис во регистарот,

8) следењето и контролата на исполнувањето на обврските содржани во лиценцата или во решението за упис во регистарот и другите обврски што произлегуваат од Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, и

9) износот на надоместокот за постапката за издавање, менување, продолжување и пренесување на лиценцата, како и за постапката за упис во регистарот и

10) други прашања поврзани со лиценците и решенијата за упис во регистарот.

(2) Барател на лиценца (во натамошниот текст: барател) во смисла на овој Правилник е

1) трговско друштво, трговец поединец или јавно претпријатие регистрирано во Република Северна Македонија, или

2) странско лице кое основало трговско друштво или подружница на трговско друштво регистрирано во Република Северна Македонија.

(3) Барател на решение за упис во регистарот, во смисла на овој правилник е подружница на странско лице организирана во Република Северна Македонија на чиј основач му е издадена лиценца или друг соодветен документ за вршење на трговија или снабдување со електрична енергија или природен гас во држава која што е договорна страна или учесник во Договорот за енергетска заедница, со примена на начелото на реципроцитет.

Начела на постапката**Член 2**

Постапката за издавање, менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанок на лиценци за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката, како и постапката за упис во регистарот, се засновува на начелата на транспарентност, објективност, недискриминаторност, ефикасност и економичност.

Енергетски дејности кои што се вршат врз основа на лиценца**Член 3**

(1) Лиценца се издава за вршење на следниве енергетски дејности:

- 1) пренос на електрична енергија,
- 2) организирање и управување со пазарот на електрична енергија,
- 3) дистрибуција на електрична енергија,
- 4) пренос на природен гас,
- 5) организирање и управување со пазарот на природен гас,
- 6) дистрибуција на природен гас,
- 7) регулирано производство на топлинска енергија,
- 8) дистрибуција на топлинска енергија,
- 9) снабдување со топлинска енергија,
- 10) производство на електрична енергија,
- 11) снабдување со електрична енергија,
- 12) трговија со електрична енергија,
- 13) снабдување со природен гас,
- 14) трговија со природен гас,
- 15) производство на топлинска енергија,
- 16) преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати,
- 17) производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива,
- 18) транспорт на сурова нафта преку нафтовод,
- 19) транспорт на нафтени деривати преку продуктовод,
- 20) трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

(2) Лиценца не е потребна за:

1) производство на електрична или топлинска енергија наменето за сопствена потрошувачка на лицето, под услов да не се користи соодветниот енергетски систем,

2) производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија наменето за сопствена потрошувачка, при што вишокот на произведената енергија се предава во електродистрибутивна мрежа под услови и на начин определени во согласност со прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,

3) пренос и дистрибуција на електрична енергија или природен гас преку директни водови,

4) трговија на мало со нафтни деривати и горива за транспорт,

5) трговија со течен нафтен гас во садови под притисок помали од 5 kg,

6) трговија со природен гас во случаи кога транспортот на природниот гас не се врши преку системот за пренос или дистрибуција на природен гас,

7) трговци и снабдувачи од држави договорни страни или учесници во Договорот за енергетска заедница за трансакции што ги вршат на организираниот пазар на електрична енергија и природен гас, и

8) дејности што ги вршат странски лица од член 4, став (2) од овој Правилник.

(3) Вршителите на енергетските дејности од став (1), точки 1) до 9) од овој член имаат обврска за обезбедување на јавна услуга при вршењето на дејноста под начин и услови утврдени со Законот за енергетика (во натамошниот текст: регулирани дејности).

(4) Условите и начинот на извршување на обврската за обезбедување на јавна односно универзална услуга, како и обемот на услугата, која што во согласност со Законот за енергетика му е утврдена на вршител на енергетска дејност се утврдува во лиценцата.

Обврска за поседување на лиценца или решение за упис во регистарот

Член 4

(1) Дејностите од член 3 од овој Правилник може да ги вршат домашни и странски лица врз основа на лиценца за вршење на соодветната енергетска дејност издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) или врз основа на решение за упис во регистарот издадено од Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Подружница на странско лице основана во Република Северна Македонија на чиј основач му е издадена лиценца или друг соодветен документ за вршење на трговија или снабдување со електрична енергија или природен гас во држава која што е договорна страна или учесник во Договорот за енергетска заедница може, со примена на начелото на реципроцитет, да ги врши овие дејности во Република Северна Македонија откако ќе му биде издадено решение за упис во регистарот.

(3) На едно лице може да му се издаде една лиценца за вршење на две или повеќе енергетски дејности, и тоа:

1) за производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија;

2) производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија добиена од геотермални извори.

(4) На исто лице на негово барање може да му се издадат повеќе лиценци за вршење на иста енергетска дејност кога дејноста ја врши преку енергетски објекти кои претставуваат засебна техничко-технолошка целина, а тоа да не влијае на одредбите за раздвојување и сертифицирање на соодветниот оператор на системот за пренос или дистрибуција на енергија.

(5) На едно лице може да му се издадат една или повеќе лиценци за вршење на нерегулирани енергетски дејности.

(6) На носителот на лиценца кој врши дејност дистрибуција на електрична енергија може да му се издаде лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија ако на неговиот електродистрибутивен систем се приклучени помалку од 100.000 потрошувачи.

(7) На систем во кој се дистрибуира електрична енергија во рамки на географски ограничено подрачје во кое се врши индустриско производство, се вршат трговски дејности или се обезбедуваат заеднички услуги и не се врши снабдување на домаќинства со електрична енергија, Регулаторната комисија за енергетика може да му додели статус на затворен систем за дистрибуција на електрична енергија и да му издаде лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во која се определуваат правата и обврските на операторот на затворениот систем, ако:

1) поради посебни технички или безбедносни причини, активностите или производниот процес на корисниците на таа мрежа се интегрирани, или

2) преку системот се дистрибуира електрична енергија првенствено на сопственикот или операторот на системот или неговите поврзани друштва.

(8) На носителот на лиценца кој врши дејност дистрибуција на природен гас може да му се издаде лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, снабдување со природен гас со обврска за јавна услуга и снабдување со природен гас во краен случај ако на неговиот систем се приклучени помалку од 100.000 потрошувачи.

(9) Носителот на лиценца за дејноста регулирано производство на топлинска енергија не може да биде носител на лиценца за дејностите дистрибуција и снабдување со топлинска енергија.

(10) Носителот на лиценца за дејноста дистрибуција на топлинска енергија не може да биде носител на лиценца за дејностите производство и снабдување со топлинска енергија.

(11) По исклучок од ставовите (9) и (10) од овој член, ако во еден систем за топлинска енергија вкупната инсталирана моќност на потрошувачите е помала од 80MW, лиценците за вршење на дејностите производство или регулирано производство на топлинска енергија, дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија можат да бидат доделени на еден барател.

(12) Друштвото кое поседува лиценца за вршење на дејноста пренос на електрична енергија не може да има лиценци и не може да биде вклучено во вршење на дејностите производство, дистрибуција, трговија и снабдување со електрична енергија, како и не може да има лиценца за организирање и управување со пазарот на електрична енергија.

(13) Друштвото кое поседува лиценца за вршење на дејноста пренос на природен гас не може да има лиценци и не може да биде вклучено во вршење на дејностите производство, организирање и управување со пазарот на природен гас, дистрибуција, трговија со природен гас или снабдување со природен гас.

Времетраење

Член 5

(1) Времетраењето на лиценцата и решението за упис во регистарот го определува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со роковите утврдени со Законот за енергетика, а во зависност од видот на енергетската дејност, видот и обемот на обврската за обезбедување јавна услуга, односно универзална услуга во вршењето на енергетската дејност, обемот на средствата потребни за извршување на енергетската дејност, времетраењето на правото за користење на соодветниот енергетски ресурс, како и од барањето доставено од вршителот на енергетска дејност.

(2) Лиценца за пробна работа се издава со времетраење од девет месеци, со можност за нејзино продолжување под услови, на начин и постапка утврдени со членовите 16, 25 и 26 од овој Правилник.

(3) Времетраењето на решението за упис во регистарот не може да биде подолго од времетраењето на лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност издадени на основачот на барателот.

Плаќање на надоместок

Член 6

(1) За издавање, менување, продолжување и пренесување на лиценците за вршење на енергетски дејности како и за упис во регистарот, Регулаторната комисија за енергетика наплаќа еднократен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: НБРСМ) на денот на уплатата, освен кога менувањето на лиценцата се врши по службена должност.

(2) Носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и странските друштва коишто вршат енергетска дејност во Република Северна Македонија, имаат обврска за плаќање на годишен надоместок на Регулаторната комисија за енергетика, согласно Законот за енергетика.

II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Барање за издавање на лиценца

Член 7

(1) Барањето за издавање на лиценца (во натамошниот текст: барање) и потребната документација наведена во соодветниот Образец од Прилог 2 од овој Правилник (во натамошниот текст: потребна документација), се поднесуваат до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат.

(2) За издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност мора да бидат исполнети општите услови како и условите во однос на финансиска состојба, непостоење на правни пречки за вршење на дејност и технички квалификации, односно барателот да ја достави следната документација:

1) пополнет образец за издавање на лиценцата, од Прилог 2 од овој Правилник, за соодветната енергетска дејност,

2) изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација, од Прилог 3 од овој Правилник,

3) доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ,

4) тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: ЦР на РСМ),

5) историјат со промени издаден од ЦР на РСМ,

6) информација за економско финансиската состојба на барателот издадена од ЦР на РСМ,

7) потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај издадена од ЦР на РСМ,

8) потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација издадена од ЦР на РСМ,

9) уверение за платени даноци и придонеси од Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: УЈП),

10) потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност,

11) потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност,

12) информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија,

13) техничка и дополнителна документација за секоја енергетска дејност одделно, согласно Прилог 1 од овој Правилник.

(3) Барателот ги определува и посебно ги означува документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер.

Отпочнување на постапката по барањето

Член 8

(1) Постапката за издавање на лиценца отпочнува со денот на приемот на потполно барање во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика може по потреба, да ангажира организации, институции и стручни лица.

(3) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика, како и лицата кои што се ангажирани согласно став (2) од овој член, имаат право да вршат проверка на веродостојноста на поднесената документација, да бараат увид во друга документација потребна за спроведување на постапката, како и да вршат увид на лице место заради утврдување на фактичката состојба.

(4) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика, ако утврди потреба, може да побара дополнителна документација и податоци за барателот, опремата и енергетскиот објект за вршење на дејноста.

(5) Врз основа на поднесеното барање, Регулаторната комисија за енергетика објавува соопштение за поднесеното барање на својата веб страница во рок од пет дена од денот на приемот на барањето.

(6) Соопштението од став (5) од овој член треба да ги содржи следните податоци наведени во поднесениот Образец БЛ од Прилог 2 од овој Правилник:

- 1) назив и седиште на барателот,
- 2) вид на енергетска дејност,
- 3) подрачје каде ќе се врши дејноста,
- 4) технички податоци за енергетските објекти,
- 5) побараното времетраење на лиценцата.

Постапување по непотполно барање

Член 9

(1) Ако се утврди дека поднесеното барање е непотполно и/или потребната документација не е доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето, го известува барателот и му одредува дополнителен рок од 20 дена за доставување на документите, односно отстранување на утврдените недостатоци.

(2) Ако барателот не постапи по известувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое го доставува до барателот и го објавува на својата веб страница.

Постапување по потполно барање

Член 10

(1) Ако се утврди дека барањето е потполно, Регулаторната комисија за енергетика изготвува предлог-одлука со образложение, која што е предмет на расправа на подготвителна седница.

(2) Подготвителна седница од став (1) од овој член се одржува во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на потполно барање.

(3) За присуство на подготвителната седница од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, како и овластени претставници на заинтересираните страни.

Предлози, мислења и достапност на документацијата во врска со предлог-одлуката

Член 11

(1) Заинтересираните физички и правни лица, институции и организации можат да достават предлози, мислења и сугестии како и да извршат увид во документацијата во врска со предлог-одлуката од член 10 став (1) од овој Правилник, освен документацијата којашто согласно член 7, став (3) од овој Правилник е определена како документација од доверлив карактер, од денот на закажување до денот на одржување на подготвителната седница.

(2) Увид во барањето и документацијата од став (1) од овој член се врши во просториите на Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Ако по одржувањето на подготвителната седница се појави потреба од дополнително утврдување на фактичката состојба врз основа на поднесените предлози, мислења и сугестии или од заклучоците на расправата, Регулаторната комисија за енергетика може да побара од барателот, во рок од пет дена од приемот на барањето, да се изјасни по нив или да достави дополнителни докази.

Одлука за одбивање на барањето

Член 12

(1) Ако од доставената документација, како и од доставените предлози, мислења и сугестии, како и од заклучоците од расправата на подготвителната седница и/или ако барателот не постапи по барањето од член 11, став (3) овој Правилник во утврдениот рок, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува седница на која донесува одлука за одбивање на барањето, поради не исполнување на условите за издавање на лиценцата.

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

Одлука за издавање на лиценца

Член 13

(1) Ако од доставената документација, како и од доставените предлози, мислења и сугестии, како и од заклучоците од расправата на подготвителната седница се утврди дека се исполнети условите за издавање на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 10 дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува седница на која донесува одлука за издавање на лиценца.

(2) Лиценцата за вршење на енергетска дејност е утврдена во прилог којшто е составен дел од одлуката од став (1) од овој член.

(3) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

Привремена лиценца

Член 14

(1) Регулаторната комисија за енергетика по барање на инвеститорот, донесува одлука за издавање на привремена лиценца пред добивање на одобрение за употреба на енергетскиот објект или пред добивање на извештај за извршен технички преглед од надзорниот инженер за објектите за кои што не е потребно издавање на одобрение за употреба или пред добивање на решение за ставање во употреба на енергетскиот објект, ако:

1) за енергетскиот објект е издадено овластување за изградба во согласност со Законот за енергетика, или

2) е издадено одобрение за градење на објектот или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема, во случај кога за изградбата на објектот не е потребно овластување за изградба на енергетски објект, или

3) инвеститорот се стекнал со право на градење на објектот врз основа на спроведена тендерска постапка со јавен повик за изградба на објекти за производство на електрична или топлинска енергија или комбинирано производство на електрична и топлинска енергија, или

4) инвеститорот има стекнато право за изградба на објект или систем врз основа на доделена концесија за добра од општ интерес, односно изградба на објект или систем или за вршење на енергетска дејност врз основа на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство или концесија за јавна услуга.

(2) Постапката за добивање на привремена лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник.

Издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа

Член 15

(1) Носителот на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа, барањето и потребната документација, ги поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат.

(2) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е непотполно и/или потребната документација не е доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од пет дена од денот на приемот на барањето од став (1) од овој член, го известува барателот и му одредува дополнителен рок од пет дена за доставување на документите, односно отстранување на утврдените недостатоци.

(3) Ако барателот не постапи по известувањето од став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое го доставува до барателот и го објавува на својата веб страница.

(4) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е потполно, Регулаторната комисија за енергетика изготвува предлог-одлука за издавање на лиценца со образложение, која што е предмет на расправа на подготвителна седница.

(5) Регулаторната комисија за енергетика одржува подготвителна седница во рок не подолг од седум дена од денот на приемот на потполно барање.

(6) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, како и овластени претставници на заинтересирани страни.

(7) Ако по одржувањето на подготвителната седница се утврди дека се исполнети условите за издавање на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика, истиот ден, одржува седница на која донесува одлука за издавање на лиценца.

(8) Лиценцата за вршење на енергетска дејност е утврдена во прилог којшто е составен дел од одлуката од став (7) од овој член.

(9) Со денот на влегување во сила на одлуката од став (7) од овој член престанува да важи привремената лиценца како и лиценцата за пробна работа, ако на носителот на привремена лиценца му била издадена и лиценца за пробна работа.

(10) Одлуката од став (7) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

Лиценца за пробна работа

Член 16

(1) Носителот на привремена лиценца поднесува барање за издавање на лиценца за пробна работа за енергетскиот објект преку кој треба да ја врши дејноста и потребна документација до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат.

(2) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е непотполно и/или потребната документација не е доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од пет дена од денот на приемот на барањето од став (1) од овој член, го известува барателот и му одредува дополнителен рок од пет дена за доставување на документите, односно отстранување на утврдените недостатоци.

(3) Ако барателот не постапи по известувањето од став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое го доставува до барателот и го објавува на својата веб страница.

(4) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е потполно, Регулаторната комисија за енергетика изготвува предлог-одлука за издавање на лиценца за пробна работа со образложение, која што е предмет на расправа на подготвителна седница.

(5) Регулаторната комисија за енергетика одржува подготвителна седница во рок не подолг од седум дена од денот на приемот на потполно барање.

(6) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, како и овластени претставници на заинтересирани страни.

(7) Ако по одржувањето на подготвителната седница се утврди дека се исполнети условите за издавање на лиценца за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика, истиот ден, одржува седница на која донесува одлука за издавање на лиценца за пробна работа.

(8) Лиценцата за пробна работа е утврдена во прилог којшто е составен дел од одлуката од став (7) од овој член.

(9) Одлуката од став (7) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

(10) Носителот на лиценцата за пробна работа, за времетраењето на лиценцата за пробна работа ги има сите права и обврски во однос на работењето на објектот, како да е носител на лиценца.

Содржина на лиценцата

Член 17

(1) Содржината на лиценцата ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика во зависност од видот на енергетската дејност и истата содржи одредби особено за:

- 1) податоци за субјектот на кој му се издава лиценца,
- 2) видот на енергетската дејност која што ќе се врши, подрачјето на кое ќе се врши дејноста, како и објектот и/или објектите каде што или преку кои што ќе се врши дејноста со технички карактеристики на објектите и постројките,
- 3) датумот на издавање на лиценцата, период на важење на лиценцата и датум на важење на лиценцата,
- 4) услови и начин на извршување на пропишаните обврски при вршењето на соодветната енергетска дејност,
- 5) услови, начин и постапка за доставување на извештаи и други податоци за финансиското и деловното работење и за начинот на извршување на дејноста,
- 6) обврска за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- 7) услови, начин и постапка за менување, продолжување, суспендирање и одземање на лиценцата, и
- 8) услови и начин на вршење на регулираната енергетска дејност и остварувањето на обврската за обезбедување на јавна услуга во случај кога е започната постапка за престанување на важењето на лиценцата по барање на носителот на лиценцата, или кога е започната постапка за одземање на лиценцата.

(2) Содржината на привремената лиценца се разликува од лиценцата за вршење на енергетска дејност, односно истата ги содржи само одредбите од став (1), точка 1), 2) и 4).

(3) Содржината на лиценцата за пробна работа во целост одговара на лиценцата за вршење на енергетска дејност.

Известување за промени

Член 18

(1) Носителот на лиценца ја известува Регулаторната комисија за енергетика за:

- 1) промени во формата, називот и седиштето на правното лице,
- 2) промени во сопственичката структура и
- 3) промена на овластеното лице/лица на носителот на лиценца.

(2) Носителот на лиценца во рок од 10 дена од денот на настанатите промени до Регулаторната комисија за енергетика доставува известување за настанати промени и документација наведена во Образец ИП од Прилог 2 од овој Правилник, во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат, во зависност од видот на промената.

Сертификат за издадена лиценца

Член 19

(1) На носителот на лиценцата му се доделува сертификат за издадената лиценца со форма и содржина согласно Прилог 4 од овој Правилник.

(2) Сертификатот од став (1) од овој член не се доделува на носител на привремена лиценца и лиценца за пробна работа.

(3) Регулаторната комисија за енергетика доделува сертификат од став (1) од овој член два пати во текот на годината, и тоа:

- 1) во месец јули за издадени лиценци во периодот од 1 јануари до 30 јуни во тековната година, и
- 2) во месец јануари за издадени лиценци во периодот од 1 јули до 31 декември во претходната година.

III. ПОСТАПКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Услови за менување на лиценца

Член 20

(1) Лиценцата може да се менува по службена должност од страна на Регулаторната комисија за енергетика или по барање на носителот на лиценцата.

(2) Датумот на важење на постојната лиценца не се менува со донесувањето на одлуката за менување на лиценцата.

(3) До правосилноста на одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за менување на лиценцата, носителот на лиценцата ги извршува своите права и обврски во согласност со важечката лиценца.

Менување на лиценца по службена должност

Член 21

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за менување на лиценцата по службена должност:

1) во рок од 30 дена од настанувањето на промената на законите и другите прописи или правила со кои се уредува вршењето на енергетската дејност за која е издадена лиценцата,

2) кога на носителот на лиценцата му е наметната обврска за јавна услуга, согласно Закон за енергетика, врз основа на одлука на Владата на Република Северна Македонија,

3) кога носителот на лиценцата е избран/назначен за снабдувач којшто обезбедува универзална услуга (универзален снабдувач),

4) кога врз носителот на лиценца е отворена стечајна постапка со лично управување, и

5) кога носителот на лиценца ќе ја извести Регулаторната комисија за енергетика за настанати промени од член 18, став (1), точка 1) од овој Правилник.

(2) Регулаторната комисија за енергетика во одлуката од став (1), точка 2) од овој член, ги наведува условите и начинот за исполнување на обврската за јавна услуга во лиценцата којашто му ја издава на вршителот

на енергетската дејност, а особено обемот и содржината на јавната услуга, подрачјето на кое се обезбедува јавната услуга, како и времетраењето и неопходниот квалитет на услугата при исполнување на обврската за јавна услуга.

(3) Регулаторната комисија за енергетика со одлуката од став (1), точка 3) од овој член ги утврдува обврските на универзалниот снабдувач во лиценцата за вршење на енергетска дејност, особено во однос на:

1) начините за заштита на потрошувачите во оддалечените подрачја,

2) заштита на ранливите потрошувачи во согласност со мерките содржани во програма за заштита на ранливи потрошувачи,

3) снабдување со електрична енергија како универзална услуга исклучиво за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи,

4) примена на цените за електрична енергија формирани во согласност со тарифниот систем за електрична енергија исклучиво кога ги снабдува домаќинствата и малите потрошувачи.

(4) Регулаторната комисија за енергетика, одлуката од став (1), точка 4) од овој член ја донесува најдоцна во рок од седум дена од приемот на решение за отворање на стечајна постапка со лично управување врз носител на лиценца, со прибележување на отворената стечајна постапка на лиценцата за вршење на енергетска дејност.

(5) Одлуката од став (1) од овој член се доставува до носителот на лиценцата, се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика.

Постапка за менување на лиценцата по барање на носителот на лиценца

Член 22

(1) Лиценцата може да се менува на барање на носителот на лиценцата поради промена во начинот на вршење на дејноста, односно поради намалување или зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста, ако промената не е во спротивност со Законот за енергетика и/или друг закон.

(2) Барањето за менување на лиценца и потребната документација наведена во Образец БЛ 22 од Прилог 2 од овој Правилник во зависност од енергетската дејност за која е издадена лиценцата, се поднесуваат до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат.

(3) Постапката за менување на лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник.

(4) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по барањето за менување на лиценцата за вршење на енергетска дејност, ја доставува до носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

IV. ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Услови за продолжување на лиценцата

Член 23

(1) Времетраењето на лиценцата може да се продолжи на барање на носителот на лиценцата коешто се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна 60 дена пред истекот на датумот на важење на лиценцата.

(2) Носителот на лиценцата кој врши регулирана енергетска дејност или има обврска за обезбедување на јавна или универзална услуга една година пред истекот на датумот на важење на лиценцата ја известува Регулаторната комисија за енергетика за намерата да бара продолжување на лиценцата.

(3) Датумот на важење на постојната лиценца се менува со донесувањето на одлуката за продолжување на лиценцата.

Постапка за продолжување на лиценцата

Член 24

(1) Барањето за продолжување на лиценца и потребната документација, се поднесуваат до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат.

(2) Постапката за продолжување на лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник.

(3) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по барањето за продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност, ја доставува до носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

Услови за продолжување на лиценцата за пробна работа

Член 25

(1) Времетраењето на лиценцата за пробна работа може да се продолжи на барање на носителот коешто се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна седум дена пред истекот на датумот на важење на лиценцата за пробна работа.

(2) Датумот на важење на постојната лиценца за пробна работа се менува со донесувањето на одлуката за продолжување на лиценцата за пробна работа.

Постапка за продолжување на лиценцата за пробна работа

Член 26

(1) Барањето за продолжување на лиценца за пробна работа, односно Образецот од Прилог 2 од овој Правилник, се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал.

(2) Постапката за продолжување на лиценца за пробна работа се спроведува согласно член 16 од овој Правилник.

(3) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по барањето за продолжување на лиценцата за пробна работа, ја доставува до носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на својата веб страница.

V. ПОСТАПКА ЗА ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА

Услови за пренос на лиценцата

Член 27

(1) Лиценцата не може да се пренесе на друго лице.

(2) По исклучок од став (1) од овој член лиценцата може да се пренесе на друго лице во случај:

1) кога енергетската дејност за која е издадена лиценцата се врши врз основа на концесија за користење на природно добро или врз основа на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на енергетски објект каде концедентот во согласност со Законот за енергетика или други закони донел одлука за пренесување на концесиските права,

2) кога постројката за производство на електрична или топлинска енергија е во состав на неенергетски објект и истата не може да биде одвоена од него, а неенергетскиот објект го променил сопственикот,

3) кога се формира ново друштво при спроведување на постапка за правно раздвојување на вертикално интегрирано друштво во согласност со Законот за енергетика, или

4) на отворање на стечајна постапка со лично управување, ако се усвои план за реорганизација на вршителот на дејноста, на кој му е издадена лиценца.

(3) Датумот на важење на лиценцата не се менува со донесувањето на одлуката за пренос на лиценцата.

Постапка за пренос на лиценцата

Член 28

(1) Барањето за пренос на лиценца и потребната документација наведена во Образец БЛ 23 од Прилог 2 од овој Правилник, се поднесуваат до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат.

(2) Постапката за пренос на лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник.

(3) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по барањето за пренос на лиценцата за вршење на енергетска дејност, ја доставува до носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на својата веб страница.

VI. ПОСТАПКА ЗА СУСПЕНДИРАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА

Суспендирање на лиценца

Член 29

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за суспендирање на лиценцата ако на носителот на лиценцата од страна на надлежен прекршочен ор-

ган, или од страна на надлежен суд му е изречена забрана за вршење на енергетската дејност за определен временски период или во случај кога Регулаторната комисија за енергетика, при следење на функционирањето на енергетските пазари утврди неправилност во работата на вршител на енергетска дејност, согласно член 26 од Законот за енергетика.

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја донесува веднаш по приемот на известувањето за изречена забрана од надлежниот орган, ја доставува до носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на својата веб страница.

(3) Во одлуката од став (1) од овој член, се наведуваат мерките што треба да бидат преземени од страна на носителот на лиценцата кои се сметаат неопходни за обезбедување на потребното ниво на јавна или универзална услуга во периодот за кој е суспендирана лиценцата.

(4) Суспендирањето на лиценцата трае за периодот за кој е изречена мерката забрана за вршење на енергетска дејност.

(5) Заради обезбедување на сигурност во снабдувањето и непрекинато функционирање на енергетскиот систем, Регулаторната комисија за енергетика, поднесува барање до Владата на Република Северна Македонија да донесе одлука со која на друг вршител на енергетска дејност му се наметнува обврска за обезбедување на јавна или универзална услуга за период за којшто на носителот на суспендираната лиценца му е изречена мерката забрана за вршење на дејноста.

Одземање на лиценца

Член 30

(1) Лиценцата може да се одземе ако носителот на лиценцата:

1) не започне со вршење на енергетска дејност за којашто е издадена лиценцата во рокот определен со лиценцата,

2) не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,

3) во своето работење не се придржува кон одлуките и/или не ги извршува поединечните акти донесени од Регулаторната комисија за енергетика,

4) во определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на недостатоците во работењето кои довеле или би можеле да доведат до престанување на обезбедувањето на услугата на начин пропишан со закон, или до намалување на квалитетот, континуитетот, доверливоста или сигурноста во обезбедувањето на услугата, или

5) престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата.

(2) Во рок од осум дена од дознавањето дека постои некоја од причините од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика писмено го известува носителот на лиценцата за постоење на причини за отпочнување на постапката за одземање на лиценцата и

го задолжува да се произнесе во врска со причините за одземање на лиценцата во рок од седум дена од доби- вањето на известувањето.

(3) По истекот на рокот од став (2) од овој член, Регу- латорната комисија за енергетика, земајќи го пред- вид образложението на носителот на лиценцата, може да донесе одлука за отпочнување на постапката за од- земање на лиценцата која што ја доставува до носите- лот на лиценцата и ја објавува на својата веб страница.

(4) Во одлуката од став (3) од овој член се утврду- ваат постапките, мерките и активностите кои носите- лот на лиценцата е должен да ги преземе заради от- странување на причините поради кои е отпочната по- стапката, поединечните рокови за нивно исполнување, како и крајниот рок за отстранување на причините, кој- што не може да биде подолг од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката.

(5) Ако по истекот на рокот од став (2) од овој член носителот на лиценцата не достави образложение за причините за одземање на лиценцата, или ако не ги ис- полни обврските во рокот определен со одлуката од став (4) од овој член, Регулаторната комисија за енер- гетика донесува одлука за одземање на лиценцата, која што ја објавува во „Службен весник на Република Се- верна Македонија” и на својата веб страница.

Престанување на лиценца

Член 31

(1) Лиценцата престанува да важи:

1) по барање на носителот на лиценцата,
2) со укинување на енергетската дејност или ут- врдување на неспоивост во вршење на две или повеќе енергетски дејности со закон или друг пропис.

3) со истекот на датумот на важење на лиценцата и
4) со престанување на правното лице.

(2) Барањето за престанок на лиценца од став (1), точка 1) од овој член, односно Образец БЛ 24 од При- лог 2 од овој Правилник, се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал.

(3) Во случаите од став (1), точка 1) и 2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука, ја доставува до носителот на лиценцата и ја об- јавува во „Службен весник на Република Северна Ма- кедонија” и на својата веб страница.

(4) Во случаите од став (1), точка 3) и 4) од овој член, лиценцата престанува без донесување на одлука од страна на Регулаторната комисија за енергетика, од- носно носителот на лиценца само се брише од еви- денција.

VII. СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Скратена постапка

Член 32

(1) Регулаторната комисија за енергетика може да одлучи да не одржи подготвителна седница во поста- пките за:

1) издавање на лиценца за енергетските дејности трговија или снабдување со електрична енергија или природен гас за кои што не е утврдена обврска за обез- бедување на јавна односно универзална услуга,

2) издавање на лиценца за пробна работа согласно член 16 од овој Правилник или издавање на лиценца согласно член 15 од овој Правилник на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа, и

3) за менување, продолжување, пренос, суспенди- рање, одземање или престанок на лиценца.

(2) Предлог - одлуката од став (1) од овој член се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика најмалку три дена пред нејзиното доне- сување.

(3) Ако заинтересирани физички и правни лица, институции и организации достават предлози, мислења и сугестии против предлог - одлуката од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе по- стапи согласно член 11 од овој Правилник.

VIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС

Барање за издавање на решение за упис во регистарот

Член 33

(1) Барањето за издавање на решение за упис во ре- гистарот (во натамошниот текст: барање за упис) и потребната документација наведена во Образец БУР од Прилог 2 од овој Правилник, во зависност од енергет- ската дејност за која е издадена лиценцата, се поднесу- ваат до Регулаторна комисија за енергетика во ориги- нал или копија на оригиналот заверена на нотар и елек- тронски во .pdf формат.

(2) Кон барањето за упис од став (1) од овој член се поднесува следната документација:

1) пополнет образец за издавање на решение за упис, од Прилог 2 од овој Правилник, за соодветната енергетска дејност,

2) изјава за веродостојноста на податоците и прило- жената документација, од Прилог 3 од овој Правилник,

3) доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ,

4) тековна состојба издадена од ЦР на РСМ,

5) историјат со промени издаден од ЦР на РСМ,

6) техничка и дополнителна документација за секо- ја енергетска дејност одделно согласно Прилог 1 од овој Правилник.

(3) Барателот ги определува и посебно ги означува документите кои што се од доверлив карактер, во спро- тивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер.

Отпочнување на постапката по барање за упис

Член 34

(1) Постапката за издавање на решение за упис во регистарот отпочнува со денот на приемот на барањето за упис во архивата на Регулаторната комисија за енер- гетика.

(2) Во постапката за издавање на решение за упис во регистарот Регулаторната комисија за енергетика соработува со надлежниот орган од договорната страна или државата-учесник во Договорот за енергетска заедница што ја издал лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кој се бара издавање на решение за упис во регистарот, како и со надлежните органи од други држави во кои странското лице ги врши дејностите трговија и снабдување со електрична енергија, односно природен гас.

(3) Врз основа на поднесеното барање за упис, Регулаторната комисија за енергетика објавува соопштение за поднесеното барање за упис на својата веб-страница во рок од три дена од денот на приемот.

(4) Соопштението од став (3) од овој член треба да ги содржи следните податоци наведени во поднесениот Образец БУР од Прилог 2 од овој Правилник:

- 1) назив и седиште на барателот,
- 2) назив и седиште на основачот на подружницата,
- 3) вид на енергетска дејност,
- 4) подрачје каде ќе се врши дејноста, и
- 5) времетраење на лиценцата.

Постапување по непотполно барање за упис

Член 35

(1) Ако се утврди дека барањето за упис е непотполно и/или потребната документација не е доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето за упис, го известува барателот и му одредува дополнителен рок од 10 дена за доставување на документите, односно отстранување на утврдените недостатоци.

(2) Ако барателот не постапи по известувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето за упис кое го доставува до барателот и го објавува на својата веб-страница.

Постапување по потполно барање

Член 36

(1) Ако се утврди дека барањето и потребната документација се потполни, односно ако се утврди дека се исполнети условите за издавање на решение за упис во регистарот, Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за упис, одржува седница на која донесува решение за упис во регистарот.

(2) Лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетската дејност во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач е прилог на решението за упис во регистарот од став (1) од овој член.

(3) Решението од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот, до операторот на електропреносниот систем односно операторот на системот за пренос на природен гас, до операторот на пазарот на електрична енергија односно природен гас и го објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб-страница.

Содржина на решението за упис во регистарот

Член 37

Содржината на решението за упис во регистарот ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика во зависност од видот на енергетската дејност и истото содржи одредби особено за:

1) назив, седиште, единствен матичен број и даночен број на барателот на кој му се издава решението за упис во регистарот,

2) назив и седиште на носителот на лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност во странската држава,

3) вид на енергетската дејност која што ќе ја врши,

4) евидентен број на решението за упис во регистарот,

5) број на лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кој се издава решение за упис во регистарот,

6) датумот на издавање на решението за упис во регистарот, периодот на важење и датумот на важење на решението за упис во регистарот,

7) услови и начин на извршување на пропишаните обврски при вршењето на соодветната енергетска дејност,

8) услови, начин и постапка за доставување на извештаи и други податоци за финансиското и деловното работење и за начинот на извршување на дејноста,

9) обврска за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на енергетските пазари.

IX. ПОСТАПКА ЗА СУСПЕНДИРАЊЕ, УКИНУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС

Суспендирање на решението за упис во регистарот

Член 38

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за суспендирање на решението за упис во регистарот ако на носителот на решението за упис во регистарот од страна на надлежен прекршочен орган, или од страна на надлежен суд му е изречена забрана за вршење на енергетската дејност за определен временски период или во случај кога Регулаторната комисија за енергетика, при следење на функционирањето на енергетските пазари утврди неправилност во работата на вршител на енергетска дејност, согласно член 26 од Законот за енергетика.

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја донесува веднаш по приемот на известувањето за изречена забрана од надлежниот орган, ја доставува до носителот на решението за упис во регистарот и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб-страница.

(3) Суспендирањето на решението за упис трае за периодот за кој е изречена мерката забрана за вршење на енергетска дејност.

Укинување на решението за упис во регистарот

Член 39

(1) Решението за упис во регистарот може да се укине ако носителот:

1) не ја врши дејноста за која е издадено решението за упис на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,

2) во своето работење не се придржува кон одлуките и/или не ги извршува поединечните акти донесени од Регулаторната комисија за енергетика,

3) во определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на недостатоците во работењето,

4) престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност,

5) по известување од органот што ја издал лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетската дејност врз основа на кој е издадено решението за упис во регистарот дека се одземени или на друг начин престанати.

(2) Во рок од осум дена по дознавањето дека постои некоја од причините од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика писмено го известува носителот на решението за упис во регистарот за постоење на причини за отпочнување на постапката за укинување на решението за упис во регистарот и го задолжува да се произнесе во врска со причините за укинување на решението за упис во регистарот во рок од седум дена од добивањето на известувањето.

(3) По истекот на рокот од став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика, земајќи го предвид образложението на носителот на решението за упис во регистарот, може да донесе одлука за отпочнување на постапката за укинување на решението за упис во регистарот која што ја објавува на својата веб страница.

(4) Во одлуката од став (3) од овој член се утврдуваат постапките, мерките и активностите кои носителот на решението за упис во регистарот е должен да ги преземе заради отстранување на причините поради кои е отпочната постапката, поединечните рокови за нивно исполнување, како и крајниот рок за отстранување на причините, којшто не може да биде подолг од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката.

(5) Ако по истекот на рокот од став (2) од овој член носителот на решението за упис во регистарот не достави образложение за причините за укинување на решението за упис во регистарот, или ако не ги исполни обврските во рокот определен со одлуката од став (4) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за укинување на решението за упис во регистарот и ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на својата веб страница, и го брише носителот од регистарот.

Престанување на решението за упис во регистарот

Член 40

(1) Решението за упис во регистарот престанува во следните случаи:

1) по барање на носителот на решението за упис во регистарот,

2) со укинување на енергетската дејност,

3) по истекот на периодот за кој е издадено решението за упис во регистарот и

4) со престанување на подружницата на странското лице основана во Република Северна Македонија носител на решението за упис во регистарот и/или со престанување на правното лице носител на лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетската дејност.

(2) Барањето за престанок на решението за упис во регистарот од став (1), точка 1) од овој член, односно Образец БУР 5 од Прилог 2 од овој Правилник, се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал.

(3) Регулаторната комисија за енергетика, во случаите од став (1) од овој член донесува решение за бришење од регистарот, го доставува до носителот и го објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на својата веб страница.

Х. СЛЕДЕЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ЛИЦЕНЦАТА И ОБВРСКИТЕ ОД РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРТ НА СТРАНКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС

Начин на следење на исполнувањето на обврските од лиценцата

Член 41

(1) Регулаторната комисија за енергетика го следи исполнувањето на обврските од лиценцата врз основа на:

1) редовни и вонредни извештаи за работењето, кои што ги доставува носителот на лиценцата,

2) контрола и непосреден увид во работењето на носителот на лиценцата,

3) пријава или информација од страна на други државни органи, организации, институции, правни и физички лица, како и од средствата за јавно информирање.

(2) Носителот на лиценцата на барање на Регулаторната комисија за енергетика овозможува непречено вршење на работите неопходни за следење на исполнување на обврските од лиценцата и на нејзино барање ја доставува целокупната потребна документација на начин, во обем и форма определена од Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Регулаторната комисија за енергетика води евиденција за примените извештаи и за извршените прегледи и контроли од став (1) од овој член.

Обврска за доставување на годишен извештај за работењето**Член 42**

(1) Носителот на лиценцата, најдоцна до 31 март во тековната година, доставува до Регулаторната комисија за енергетика годишен извештај за работењето во претходната година.

(2) Содржината на годишниот извештај од став (1) од овој член се уредува со лиценцата и во зависност од енергетската дејност содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки за:

– заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

– безбедност и здравје при работа,

– кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

– заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

– извршување на мониторинг на работењето,

– остварување на обврската за обезбедување на јавни услуги,

– вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) исполнување на обврските по регулираните договори,

7) реализација на обврската за информирање на потрошувачите, и

8) други податоци утврдени во лиценцата во зависност од видот на дејноста.

(3) Ако носителот на лиценца не достави годишен извештај согласно став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе го опомене и ќе му даде дополнителен рок, ако не постапи и по опомената Регулаторната комисија за енергетика ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка согласно одредбите од Законот за енергетика.

Вршење на непосреден увид во работењето на носителот на лиценцата**Член 43**

(1) Заради остварување на следењето на исполнувањето на обврските од лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика може во секое време, да врши непосреден увид во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста.

(2) Увидот од став (1) од овој член може да го вршат овластени лица вработени во Регулаторната комисија за енергетика, како и други стручни правни или физички лица врз основа на овластување издадено од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(3) При вршењето на увидот од став (1) од овој член се составува записник кој го потпишуваат лицата од став (2) од овој член и претставник на носителот на лиценцата, во два примерока по еден за двете страни.

(4) Регулаторната комисија за енергетика, ако од извршениот увид утврди недостатоци согласно обврските од лиценцата, го известува носителот на лиценца за мерките што треба да ги преземе за нивно отстранување и му определува рок за постапување.

(5) Ако носителот на лиценцата не ги отстрани утврдените недостатоци во рокот определен во известувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги известат надлежните органи на државната управа и надлежните инспекторати за наодите кои се однесуваат на работењето на носителот на лиценцата заради покренување на постапка за инспекциски надзор.

Следење на исполнувањето на обврските од решението за упис во регистарот**Член 44**

Одредбите од членовите 41, 42 и 43 од овој Правилник соодветно се применуваат и врз носителите на решенијата за упис во регистарот.

XI. ЕВИДЕНЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИ**Водење на евиденција за лиценците****Член 45**

(1) Регулаторната комисија за енергетика воспоставува и води евиденцијата за издадените лиценци, како и за сите промени кои што се настанати во врска со издадените лиценци, согласно Прилог 5 од овој Правилник.

(2) Евиденцијата на лиценци се води во електронска форма.

(3) Во евиденцијата на лиценци се внесуваат следните податоци:

1) датум на поднесување на барањето за издавање на лиценца до Регулаторната комисија за енергетика и архивски број,

2) податоци за носителот на лиценца: назив, седиште, контакт телефон, e-mail адреса, единствен матичен број и единствен даночен број,

3) име на овластеното лице на носителот на лиценца со податоци за контакт,

4) назив на енергетската дејност за која е издадена лиценцата,

5) евидентен број на лиценцата,

6) датум на издавање/продолжување, период на важење и датум на важење на лиценцата.

(4) Евидентниот број на лиценцата претставува број кој се доделува при издавањето на лиценцата и редоследно содржи означувања коишто упатуваат на:

1) енергетска дејност на која се однесува лиценцата по сектори,

2) енергетска дејност во соодветниот сектор,

3) реден број на издадена лиценца од енергетската дејност и

4) годината во која е издадена лиценцата.

(5) Секторот на енергетската дејност од став (4), точка 1) од овој член се обележува со две букви и енергетската дејност во соодветниот сектор од став (4), точка 2) од овој член се обележува со три букви, за секоја енергетска дејност, со следното значење:

- 1) ЕЕ - ОПС - пренос на електрична енергија,
 - 2) ЕЕ - ОПЕЕ - организирање и управување со пазарот на електрична енергија,
 - 3) ЕЕ - ОДС - дистрибуција на електрична енергија,
 - 4) ПГ - ОПС - пренос на природен гас,
 - 5) ПГ - ОППГ - организирање и управување со пазарот на природен гас,
 - 6) ПГ - ОДС - дистрибуција на природен гас,
 - 7) ТЕ - РПРОИЗ - регулирано производство на топлинска енергија,
 - 8) ТЕ - ОДС - дистрибуција на топлинска енергија,
 - 9) ТЕ - СНАБ - снабдување со топлинска енергија,
 - 10) ЕЕ - ПРОИЗ - производство на електрична енергија,
 - 11) ЕЕ - СНАБ - снабдување со електрична енергија,
 - 12) ЕЕ - ТРГ - трговија со електрична енергија,
 - 13) ПГ - СНАБ - снабдување со природен гас,
 - 14) ПГ - ТРГ - трговија со природен гас,
 - 15) ТЕ - ПРОИЗ - производство на топлинска енергија,
 - 16) НД - ПРОИЗ - преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати,
 - 17) НД - НАМЕШ - производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива,
 - 18) НД - ТРАНШ - транспорт на сурова нафта преку нафтовод,
 - 19) НД - ТРАНСП - транспорт на нафтени деривати преку продуктовод,
 - 20) НД - ТРГ - трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
- (6) При впишувањето на евидентниот број согласно редоследот од став (4) од овој член, помеѓу секоја ознака се става цртичка (-).
- (7) Евидентниот број на лиценцата не се менува со менување, продолжување, суспендирање или пренос на лиценцата.
- (8) Со одземање или престанување на лиценцата евидентниот број престанува да важи и не може да се додели на друга лиценца.

Објавување и одржување на евиденцијата за лиценци

Член 46

(1) Регулаторната комисија за енергетика води прегледи на издадени лиценци како и сите промени кои што се настанати во врска со издадените лиценци, за секоја енергетска област на поодделно, во електронска форма.

(2) Регулаторната комисија за енергетика ги објавува и редовно ги ажурира прегледите од став (1) од овој член на својата веб-страница.

(3) Прегледите од став (1) од овој член содржат податоци за носителите на лиценците, а особено:

- 1) назив на носителот на лиценца,
- 2) енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, и
- 3) датум на издавање/продолжување и период на важење на издадената лиценца.

XII. РЕГИСТАР НА РЕШЕНИЈА ЗА УПИС НА СТРАНКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС

Форма и содржина на регистарот

Член 47

(1) Регулаторната комисија за енергетика воспоставува и води регистар на подружници на странски трговци и снабдувачи на електрична енергија и природен гас кои што можат да вршат енергетска дејност во Република Северна Македонија, врз основа на издадено решение за упис, согласно Прилог 6 од овој Правилник.

(2) Регистарот се води во електронска форма.

(3) Во регистарот се внесуваат следните податоци:

- 1) датум на поднесување на барањето за издавање на решение за упис во регистарот до Регулаторната комисија за енергетика и архивски број,
- 2) податоци за носителот на решението за упис во регистарот: назив, седиште, контакт телефон, e-mail адреса, единствен матичен број и единствен даночен број,
- 3) име на овластеното лице на носителот на решението за упис во регистарот со податоци за контакт,
- 4) назив на енергетската дејност за која е издадено решението за упис во регистарот,
- 5) регистарски број на решението за упис во регистарот,
- 6) број на лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетска дејност издадено на основачот на подружницата како и назив и седиште на органот кој што го издал,
- 7) назив и седиште на носителот на лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетска дејност во странската држава,
- 8) датум на издавање, период на важење и датум на важење на решението за упис во регистарот.

(4) Регистарскиот број на решението за упис во регистарот претставува број кој се доделува при издавањето на решението за упис во регистарот и редоследно содржи означувања коишто упатуваат на:

- 1) ознака за решение за упис во регистарот (РУ),
- 2) енергетска дејност на која се однесува решението за упис во регистарот по сектори,
- 3) енергетска дејност во соодветниот сектор,
- 4) реден број на издаденото решение за упис во регистарот од енергетската дејност и
- 5) годината во која е издадено решението за упис во регистарот.

(5) Секторот на енергетската дејност од став (4) точка 2) од овој член се обележува со две букви и енергетската дејност во соодветниот сектор од став (4) точка 3) од овој член се обележува со три букви, за секоја енергетска дејност, со следното значење:

- 1) ЕЕ - СНАБ - снабдување со електрична енергија,
- 2) ЕЕ - ТРГ - трговија со електрична енергија,
- 3) ПГ - СНАБ - снабдување со природен гас,
- 4) ПГ - ТРГ - трговија со природен гас,
- (6) При впишувањето на регистарскиот број согласно редоследот од став (4) од овој член, помеѓу секоја ознака се става цртичка (-).

(7) Со укинување или престанување на решението за упис во регистарот, регистарскиот број престанува да важи и не може да се додели на друго решение за упис во регистарот.

Објавување и одржување на регистарот

Член 48

(1) Регулаторната комисија за енергетика води прегледи на издадени решенија за упис во регистарот, во електронска форма.

(2) Регулаторната комисија за енергетика ги објавува и редовно ги ажурира прегледите од став (1) од овој член на својата веб-страница.

(3) Прегледите од став (1) од овој член содржат податоци за носителите на решенијата за упис во регистарот, а особено:

- 1) назив на носителот на решението за упис во регистарот,
- 2) енергетската дејност за која што е издадено решението за упис во регистарот, и
- 3) датум на издавање и период на важење на издаденото решение за упис во регистарот.

ХIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Преодни одредби

Член 49

(1) Постапките за издавање на лиценци кои се започнати пред влегувањето во сила на овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика ги завршува во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16).

(2) Доказот за платен надоместок што го платиле носителите на лиценци издадени согласно член 39, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016, 53/2016 и 189/2016), ќе се примени како доказ за платен надоместок во постапката за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца.

(3) Начинот на утврдување на евидентните броеви на лиценците од член 44 став (5) и (6) од овој Правилник, ќе се применува со влегување во сила на овој Правилник. Евидентните броеви на веќе издадените лиценци ќе се усогласат при промена на лиценцата согласно член 21 и 22 од овој Правилник.

Завршни одредби

Член 50

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) и Правилникот за определување на евидентни броеви на издадени, променети, продолжени, суспендирани или одземени лиценци бр. 02-1006/1 од 21.04.2009 година.

(2) Овој Правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-358/1
1 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Техничка и дополнителна документација

1. Пренос на електрична енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,

2) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

3) сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации,

4) географска локација на објектите (ГИС),
5) еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти,

6) табеларен преглед на далеководи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A),

7) табеларен преглед со име на трансформатор, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA),

8) табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на централата и за приклучокот,

9) табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот,

10) табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучокот,

11) табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh),

12) максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години,

13) опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ),

14) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот,

15) список и опис на функции на софтверот,

16) табеларен преглед на точките на прием и точки на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго),

17) преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува,

18) податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји.

2. Организирање и управување со пазарот на електрична енергија

1) доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста,

2) организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

3) преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство,

4) опис и организација на системот за комуникација со операторот,

5) податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема.

3. Дистрибуција на електрична енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,

2) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

3) сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации,

4) табеларен преглед со реден број и име на организациона единица со број на потрошувачи по напонско ниво и групи на потрошувачи,

5) географска локација на објектите (ГИС),

6) локација на опремата за мерење на електрична енергија со основни карактеристики на мерните уреди за потрошувачите приклучени на напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV,

7) табеларен преглед на точките на прием од дистрибуираните производители и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV),

8) табеларен преглед со вкупна должина по напонско ниво (110kV, 35kV, 20kV, 10kV, 6kV и 0,4kV) на надземни водови (km) со број и вид на столбови,

9) табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA), со исклучок на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV,

10) табеларен преглед на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV групирани по тип на трансформатор со номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA),

11) табеларен преглед на максимално годишно струјно оптоварување (A) за секоја трафостаница,

12) табеларен преглед на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем за секоја организациона единица поодделно за последните пет години, и тоа за вкупни загуби (MWh) и технички загуби (MWh),

13) опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на електрична енергија (технички опис со шематски приказ за секоја организациона единица),

14) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електродистрибутивниот систем, со назначување на сопственикот,

15) опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди.

4. Пренос на природен гас

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,

2) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

3) географска локација на објектите (ГИС),

4) основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и друго на магистралните водови и разводните гранки),

5) главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, со легенда),

6) табеларен преглед на главните мерно регулационски станици со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго),

7) номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во nm³ /година,

8) табеларен преглед на мерните регулациони станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго),

9) планирани технички загуби во системот (nm^3 /година),

10) опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ),

11) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот,

12) табеларен преглед на точките на прием и точки на испорака на природен гас (локација, притисок и друго),

13) опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас,

14) податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји.

5. Организирање и управување со пазарот на природен гас

1) доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста,

2) организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

3) преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство,

4) опис и организација на системот за комуникација со операторот,

5) податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема.

6. Дистрибуција на природен гас

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности,

2) за нови системи за дистрибуција на природен гас договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство доделен од страна на Владата на Република Северна Македонија и договор за концесија за јавна услуга доделен од страна на Владата на Република Северна Македонија, со кој концесионерот се обврзува да изгради и да користи и управува нов систем за дистрибуција на природен гас, или доказ дека јавното претпријатие или друго правно лице е основано од единицата на локалната самоуправа за таа намена.

3) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

4) табеларен преглед со реден број и име на локацијата, број на потрошувачи по ниво на притисок и групи на потрошувачи,

5) географска локација на објектите (ГИС),

6) опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на природен гас (технички опис со шематски приказ за секоја локација),

7) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за дистрибуција на природен гас, со назначување на сопственикот,

8) опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди.

7. Регулирано производство/производство на топлинска енергија

7.1. Регулирано производство/производство на топлинска енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста,

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика,

4) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

5) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,

6) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

7) географска локација на објектите (ГИС),

8) инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел,

9) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана,

10) локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа,

11) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа.

7.2. Привремена лиценца за регулирано производство/производство на топлинска енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен.

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика,

4) основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

5) географска локација на објектите (ГИС),

6) локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа.

7.3. Лиценца за регулирано производство/производство на топлинска енергија на носител на привремена лиценца

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца,

2) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

3) проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект,

4) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

5) инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел,

6) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана,

7) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа.

8. Дистрибуција на топлинска енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или договор за користење на земјиште и/или основни средства преку кои ја врши дејноста со субјект кој има договор приклучен во имотен лист од Агенција за катастар на недвижности за користење/стопанисување со државното земјиште и/или основните средства, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности,

2) за нови системи за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на единицата на локалната самоуправа, договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство од Советот на единицата на локална самоуправа или од јавни претпријатија и други правни лица основани за таа намена од единицата на локалната самоуправа,

3) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

4) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

5) географска локација (ГИС) на дистрибутивна мрежа, со легенда,

6) должина на дистрибутивната мрежа во km,

7) планирана количина на дистрибуирана енергија во MWh/година,

8) список на топлински станици со основни технички податоци,

9) локација на мерни уреди со нивни карактеристики,

10) локација на точки на испорака на топлинска енергија на снабдувачот и потрошувачите,

11) опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди.

9. Снабдување со топлинска енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, како доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста,

2) организациона структура на барателот,

3) број и инсталирана моќност на потрошувачи по категорија на потрошувачи,

4) планирана количина на испорачана/продадена топлинска енергија во MWh/година,

5) опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите,

6) опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите.

10. Производство на електрична енергија

10.1. Производство на електрична енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста,

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон,

4) договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон,

5) водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ),

6) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

7) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

8) документ за монтажа на мерна опрема,

9) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа,

10) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

11) сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW).

10.1.1. дополнителна документација за хидроелектроцентра (ХЕЦ)

1) назив на ХЕЦ,

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,

3) податоци за опрема:

– производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,

– турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,

– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот.

10.1.2. дополнителна документација за термоелектроцентра (ТЕЦ)

1) назив на ТЕЦ,

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,

3) податоци за опрема:

– производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,

– парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,

– парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,

– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот.

10.1.3. дополнителна документација за мала хидроелектроцентра (МХЕЦ)

1) назив на МХЕЦ,

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,

3) податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип, производител и номинални податоци за генераторот, тип, производител и номинални податоци за трансформаторот.

10.1.4. дополнителна документација за ветерна електроцентра (ВЕЦ)

1) назив на ВЕЦ,

2) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години,

3) податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дија-

метар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор и

4) очекувано производство на електрична енергија.

10.1.5. дополнителна документација за фотонапонска електроцентрала (ФЕЦ)

1) назив на ФЕЦ,

2) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ,

3) податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор,

4) годишно сончево зрачење на таа локација,

5) очекувано производство на електрична енергија.

10.1.6. дополнителна документација за термоелектроцентрала на биомаса

1) назив на термоелектроцентрала на биомаса,

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,

3) технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса,

4) податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес,

5) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво,

6) податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот,

7) податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка.

10.1.7. дополнителна документација за термоелектроцентрала на биогаз

1) назив на термоелектроцентрала на биогаз,

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,

3) технолошка шема на термоелектроцентралата на биогаз,

4) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќ-

ност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво,

5) податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот,

6) податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка.

10.2. Привремена лиценца за производство на електрична енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен,

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон,

4) договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон,

5) водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ),

6) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

7) соодветна дополнителна документација за енергетскиот објект согласно точки 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4., 10.1.5., 10.1.6., 10.1.7. и 10.1.8. од овој Прилог.

10.3. Лиценца за производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експроприја-

ција, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца,

2) анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изминат рок,

3) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

4) проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект,

5) документ за монтажа на мерна опрема,

6) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа,

7) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

8) сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW),

11. Комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

11.1. Комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста,

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон,

4) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

5) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

6) документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија,

7) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа,

8) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија,

9) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

10) сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW),

11) географска локација на објектите (ГИС),

12) основни технички карактеристики на комбинираната постројка,

13) еднополна струјна шема,

14) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година),

15) локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија,

16) локација на точки на предавање на електрична енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа.

11.2. Привремена лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен,

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон,

4) основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,

5) географска локација на објектите (ГИС),

6) основни технички карактеристики на комбинираната постројка,

7) локациска основа на комбинираната постројка, со легенда,

8) еднополна струјна шема,

11.3. Лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија на носител на привремена лиценца

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и до-

говорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца,

2) проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект,

3) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон,

4) документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија,

5) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа,

6) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија,

7) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,

8) сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW),

9) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година),

10) локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија,

11) локација на точки на предавање на електрична енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа.

12. Лиценца за пробна работа за Производство на електрична енергија/ Регулирано производство на топлинска енергија/ Производство на топлинска енергија/ Комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

1) изјава од производителите на главната опрема за вршење на енергетската дејност заверена од нотар со која се потврдува дека главната опрема е монтирана во согласност со упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди за таков вид на опрема, или изјава од изведувачот на главната опрема за производство, заверена на нотар, со која потврдува дека опремата е монтирана согласно упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди,

2) изјава од инвеститорот заверена од нотар со која се потврдува дека опремата инсталирана во енергетскиот објект може да почне со испитување и дека за време на важноста на лиценцата за пробна работа инвеститорот е целосно одговорен за сите евентуални проблеми кои можат да настанат кон операторите на соодветните енергетски системи и/или кон трети лица приклучени кон енергетските системи за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој се издава лиценцата за пробна работа,

3) договори со операторите на соодветните енергетски системи за приклучување на енергетскиот објект, како и за начинот на приклучок и работа за времетраење на лиценцата за пробна работа,

4) анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените во постапката за издавање на привремена лиценца и се со изминат рок,

5) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа и/или дистрибутивната мрежа за топлинска енергија.

13. Снабдување со електрична енергија/Снабдување со природен гас

1) организациона структура на барателот,

2) опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите,

3) опис и организација на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на дистрибутивниот систем,

4) опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите.

14. Трговија со електрична енергија/Трговија со природен гас

1) организациона структура на барателот.

15. Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати/Производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива/Транспорт на сурова нафта преку нафтовод/ Транспорт на нафтени деривати преку продуктовод/Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

1) доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прилежан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³,

2) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти,

3) елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување,

4) елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина,

5) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон,

6) табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект,

7) сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект,

8) претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи,

9) записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,

10) организациона структура на барателот, и

11) доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:

- поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтни деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтените деривати.

- поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за:

- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси,

- техничко испитување на хидрантската мрежа за гасење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари,

- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари,

- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати,

- поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.

15.1. дополнителна документација за преработка на сурова нафта и производство на нафтни деривати

1) основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта,

2) географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта и нафтни деривати, со легенда,

3) технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи,

4) инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтни деривати во рафинеријата на нафта (ton/година),

5) планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година),

6) планирани годишни количини на нафтни деривати, поделено по видови (ton/година).

15.2. дополнителна документација за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтни деривати и биогорива

1) географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат за намешување, со легенда,

2) шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата,

3) број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините.

15.3. дополнителна документација транспорт на сурова нафта преку нафтовод

1) географска локација на (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат нафтоводот, со легенда,

2) основни карактеристики на нафтоводот, (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок, температура и друго),

3) капацитет на постројката за прием и испорака на суровата нафта,

4) планирани годишни количини на сурова нафта, транспортирани преку нафтоводот (ton).

15.4. дополнителна документација за транспорт на нафтни деривати преку продуктовод

1) географска локација (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат продуктоводот, со легенда,

2) основни карактеристики на продуктоводот (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок, температура и друго),

3) капацитет на постројката за прием и испорака на нафтените деривати,

4) планирани годишни количини на нафтни деривати транспортирани преку продуктоводот (ton).

15.5. дополнителна документација за трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт

1) табеларен преглед со број и капацитет (m³) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари,

2) табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт, со биогорива, за секој дериват по оделно (litar/година или kg/година),

15.5.1 дополнителна документација за трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ

1) технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое имаешение за исполнување на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,

2) решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка инспекција.

15.5.2. дополнителна документација за трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1)

1) одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди.

16. Упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи со електрична енергија и природен гас

1) лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган,

2) лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач.

16.1. дополнителна документација за упис во регистарот на странски снабдувачи со електрична енергија

1) опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите,

2) опис и организација на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на дистрибутивниот систем,

3) опис и организација на системот за комуникација со потрошувачи.

16.2. дополнителна документација за упис во регистарот на странски снабдувачи со природен гас

1) опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани количини на природен гас,

2) опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на природен гас,

3) опис и организација на системот за комуникација со потрошувачи.

ПРИЛОГ 2 - Обрасци Содржина на Прилог 2:

Образец БЛ 1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за пренос на електрична енергија

Образец БЛ 2 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за организирање и управување со пазарот на електрична енергија

Образец БЛ 3 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на електрична енергија

Образец БЛ 4 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за пренос на природен гас

Образец БЛ 5 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за организирање и управување со пазарот на природен гас

Образец БЛ 6 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на природен гас

Образец БЛ 7.1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија

Образец БЛ 7.2 – Барање за издавање/продолжување на привремена лиценца за регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија

Образец БЛ 7.3 – Барање за издавање/продолжување на лиценца на носител на привремена лиценца за регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија

Образец БЛ 8 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на топлинската енергија

Образец БЛ 9 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со топлинската енергија

Образец БЛ 10.1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за производство на електрична енергија

Образец БЛ 10.2 – Барање за издавање на привремена лиценца за производство на електрична енергија

Образец БЛ 10.3 – Барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца

Образец БЛ 11.1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

Образец БЛ 11.2 – Барање за издавање на привремена лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

Образец БЛ 11.3 – Барање за издавање на лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија на носител на привремена лиценца

Образец БЛ 12 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија/ регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија/комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

Образец БЛ 13 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со електрична енергија

Образец БЛ 14 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија со електрична енергија

Образец БЛ 15 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со природен гас

Образец БЛ 16 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија со природен гас

Образец БЛ 17 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати

Образец БЛ 18 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива

Образец БЛ 19 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за транспорт на сурова нафта преку нафтовод

Образец БЛ 20 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за транспорт на нафтени деривати преку продуктовод

Образец БЛ 21 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

Образец БЛ 22 – Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност

Образец БЛ 23 – Барање за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност

Образец БЛ 24 – Барање за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност

Образец БУР 1 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски трговци на електрична енергија

Образец БУР 2 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски трговци на природен гас


Образец БУР 3 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски снабдувачи на електрична енергија

Образец БУР 4 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски снабдувачи на природен гас

Образец БУР 5 – Барање за престанок на решение за упис во регистарот


Образец ИП – Известување за настанати промени кај носител на лиценца

Образец БЛ 1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приеман печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, ☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации, ☐ географска локација на објектите (ГИС), ☐ еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти, ☐ табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A),		

☐ табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA),		
☐ табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на централата и за приклучокот,		
☐ табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот,		
☐ табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучок,		
☐ табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh),		
☐ максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години,		
☐ опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ),		
☐ систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот,		
☐ список и опис на функции на софтверот,		
☐ табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго),		
☐ преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува		
☐ податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји.		
НАПОМЕНА:		
* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето		
* документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал		
* носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка		
* датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 2

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста ☐ организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, ☐ преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство ☐ опис и организација на системот за комуникација со операторот ☐ податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема.		


НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста

ЗАБЕЛЕШКА


Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)
--------	-----	----------------------------

Образец БЛ 3

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца		години
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, ☐ сертификат за имплементиран стандард МКC EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации, ☐ табеларен преглед со реден број и име на организациона единица со број на потрошувачи по напонско ниво и групи на потрошувачи ☐ географска локација на објектите (ГИС), ☐ локација на опремата за мерење на електрична енергија со основни карактеристики на мерните уреди за потрошувачите приклучени на напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV,		


☐	табеларен преглед на точките на прием од дистрибуираните производители и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV),	
☐	табеларен преглед со вкупна должина по напонско ниво (110kV, 35kV, 20kV, 10kV, 6kV и 0,4kV) на надземни водови (km) со број и вид на столбови	
☐	табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA), со исклучок на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV	
☐	табеларен преглед на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV групирани по тип на трансформатор со номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA)	
☐	табеларен преглед на максимално годишно струјно оптоварување (A) за секоја трафостаница	
☐	табеларен преглед на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем за секоја организациона единица поодделно за последните пет години, и тоа за вкупни загуби (MWh) и технички загуби (MWh)	
☐	опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на електрична енергија (технички опис со шематски приказ за секоја организациона единица)	
☐	систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електродистрибутивниот систем, со назначување на сопственикот	
☐	опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди	
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА 		
Датум: 	М.П 	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 4

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца		години
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста ☐ географска локација на објектите (ГИС), ☐ основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и друго на магистралните водови и разводните гранки) ☐ главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, со легенда)		

☐	табеларен преглед на главните мерно регулациски станици со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)	
☐	номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во $\text{nm}^3/\text{година}$	
☐	табеларен преглед на мерните регулациски станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)	
☐	планирани технички загуби во системот ($\text{nm}^3/\text{година}$)	
☐	опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ)	
☐	систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот	
☐	табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и друго)	
☐	опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас	
☐	податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји	
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 5

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____ _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста ☐ организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, ☐ преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство ☐ опис и организација на системот за комуникација со операторот ☐ податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема		

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста

ЗАБЕЛЕШКА _____

Датум:

М.П


Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 6

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	_____ години		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____			
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, ☐ за нови системи за дистрибуција на природен гас договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство доделен од страна на Владата на Република Северна Македонија и договор за концесија за јавна услуга доделен од страна на Владата на Република Северна Македонија, со кој концесионерот се обврзува да изгради и да користи и управува нов систем за дистрибуција на природен гас, или доказ дека јавното претпријатие или друго правно лице е основано од единицата на локалната самоуправа за таа намена ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, ☐ табеларен преглед со реден број и име на локацијата, број на потрошувачи по ниво на притисок и групи на потрошувачи ☐ географска локација на објектите (ГИС),			


☐ опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на природен гас (технички опис со шематски приказ за секоја локација)		
☐ систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за дистрибуција на природен гас, со назначување на сопственикот		
☐ опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста или концесијата/јавно приватно партнерство		
ЗАБЕЛЕШКА 		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 7.1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ производство на топлинска енергија		
7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика		

☐	основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти	
☐	одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон	
☐	организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста	
☐	географска локација на објектите (ГИС)	
☐	инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел	
☐	планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана	
☐	локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа	
☐	решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа	
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 7.2

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приеман печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
4. Енергетска дејност за која се бара издавање на привремена лиценца ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ производство на топлинска енергија		
5. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон ☐ основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ географска локација на објектите (ГИС) ☐ локација на точки на испорака на топлинска енергија на дистрибутивната мрежа		


НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на привремена лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка

ЗАБЕЛЕШКА

Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)
--------	-----	----------------------------

Образец БЛ 7.3

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Енергетска дејност за која се бара издавање на привремена лиценца ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ производство на топлинска енергија		
6. Евидентен број на привремената лиценца		
7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон ☐ проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководеат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста		

- ☐ инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа


НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста

ЗАБЕЛЕШКА


Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)
--------	-----	----------------------------

Образец БЛ 8

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____			
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или договор за користење на земјиште и/или основни средства преку кои ја врши дејноста со субјект кој има договор прилежан во имотен лист од Агенција за катастар на недвижности за користење/стопанисување со државното земјиште и/или основните средства, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности ☐ за нови системи за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на единицата на локалната самоуправа, договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство од Советот на единицата на локална самоуправа или од јавни претпријатија и други правни лица основани за таа намена од единицата на локалната самоуправа, ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста			

☐	географска локација (ГИС) на дистрибутивна мрежа, со легенда	
☐	должина на дистрибутивната мрежа во km	
☐	планирана количина на дистрибуирана енергија во MWh/година	
☐	список на топлински станици со основни технички податоци	
☐	локација на мерни уреди со нивни карактеристики	
☐	локација на точки на испорака на топлинска енергија на снабдувачот и потрошувачите	
☐	опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди	
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење или јавно приватно партнерство за земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 9

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____			
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, како доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста ☐ организациона структура на барателот ☐ број и инсталирана моќност на потрошувачи по категорија на потрошувачи ☐ планирана количина на испорачана/продадена топлинска енергија во MWh/година ☐ опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите ☐ опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите			

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста

ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице

(потпис)

Образец БЛ 10.1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон ☐ договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон ☐ водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ)		

- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раковоат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ сертификат за имплементиран стандард MKC EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ХЕЦ

- ☐ назив на ХЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема:
 - производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,
 - турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ

- ☐ назив на ТЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема:
 - производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,
 - парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,
 - парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ

- ☐ назив на МХЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ

- ☐ назив на ВЕЦ
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор
- ☐ очекувано производство на електрична енергија

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ

- ☐ назив на ФЕЦ
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ
- ☐ податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор

☐

годишно сончево зрачење на таа локација

☐

очекувано производство на електрична енергија

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса☐

назив на термоелектроцентрала на биомаса

☐

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

☐

технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса

☐

податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес

☐

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво

☐

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

☐

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогаз☐

назив на термоелектроцентрала на биогаз

☐

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

☐

технолошка шема на термоелектроцентрала на биогаз

☐

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво

☐

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

☐

податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство

ЗАБЕЛЕШКА


Датум:

М.П

Овластено лице

(потпис)

Образец БЛ 10.2

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
4. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон ☐ договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон ☐ водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ) ☐ основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ХЕЦ ☐ назив на ХЕЦ ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда		

☐

податоци за опрема:

- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,
- турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ☐

назив на ТЕЦ

☐

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

☐

податоци за опрема:

- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,
- парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,
- парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ☐

назив на МХЕЦ

☐

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

☐

податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип, производител и номинални податоци за генераторот, тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ☐

назив на ВЕЦ

☐

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години

☐

податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор

☐

очекувано производство на електрична енергија

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ☐

назив на ФЕЦ

☐

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ

☐

податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор

☐

годишно сончево зрачење на таа локација

☐

очекувано производство на електрична енергија

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса☐

назив на термоелектроцентрала на биомаса

☐

еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

☐

технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса

☐

податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес

☐

општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво

☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогаз

☐ назив на термоелектроцентрала на биогаз

☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда

☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биогаз

☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво

☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на привремена лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка


ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 10.3

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на привремената лиценца		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца ☐ анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изминат рок ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон ☐ проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект ☐ документ за монтажа на мерна опрема ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа		

- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ сертификат за имплементиран стандард MKC EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)


НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или концесијата/јавно приватно партнерство

ЗАБЕЛЕШКА


Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)
--------	-----	----------------------------

Образец БЛ 11.1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____			
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листиви од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон ☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија			

☐	решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа	
☐	решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија	
☐	организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста	
☐	сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)	
☐	географска локација на објектите (ГИС)	
☐	основни технички карактеристики на комбинираната постројка	
☐	еднополна струјна шема	
☐	планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)	
☐	локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија	
☐	локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната	
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА 		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 11.2

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
4. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со приклучен договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или изјава дека во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон ☐ основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ географска локација на објектите (ГИС) ☐ основни технички карактеристики на комбинираниот постројка ☐ еднополна струјна шема		

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на привремена лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка

ЗАБЕЛЕШКА


Датум:

М.П

Овластено лице


(потпис)

Образец БЛ 11.3

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:		
5. Евидентен број на привремената лиценца		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца ☐ проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон ☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста		


☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)		
☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)		
☐ локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија		
☐ локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната		
НАПОМЕНА:		
* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 12


 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Евидентен број на привремената лиценца		
3. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца за пробна работа ☐ производство на електрична енергија ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ производство на топлинска енергија ☐ комбинирано производство на електрична и топлинска енергија		
1. ИЗДАВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за издавање)		
1.1. Временски период за кој се бара издавање на лиценца		
1.2. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ изјава од производителите на главната опрема за вршење на енергетската дејност заверена од нотар со која се потврдува дека главната опрема е монтирана во согласност со упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди за таков вид на опрема, или изјава од изведувачот на главната опрема за производство, заверена на нотар, со која потврдува дека опремата е монтирана согласно упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди ☐ изјава од инвеститорот заверена од нотар со која се потврдува дека опремата инсталирана во енергетскиот објект може да почне со испитување и дека за време на важноста на лиценцата за пробна работа инвеститорот е целосно одговорен за сите евентуални проблеми кои можат да настанат кон операторите на соодветните енергетски системи и/или кон трети лица приклучени кон енергетските системи за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој се издава лиценцата за пробна работа		

☐ договори со операторите на соодветните енергетски систем за приклучување на енергетскиот објект, како и за начинот на приклучок и работа за времетраење на лиценцата за пробна работа		
☐ анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените во постапката за издавање на привремена лиценца и се со изминат рок		
☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на привремена лиценца, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца за пробна работа може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата за пробна работа не може да биде подолг од девет месеци, со можност за продолжување		
2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за продолжување)		
2.1. Временски период за кој се бара продолжување на лиценцата за пробна работа		
2.2 Кратко образложение на причината за продолжување на лиценцата за пробна работа _____ _____ _____ _____		
ЗАБЕЛЕШКА _____ _____		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)


Образец БЛ 13

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика		
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години		
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:			
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот ☐ опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите ☐ опис и организација на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на дистрибутивниот систем ☐ опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите			
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка			
ЗАБЕЛЕШКА			
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)	


Образец БЛ 14

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка		
ЗАБЕЛЕШКА _____		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)


Образец БЛ 15

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС	 Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца		години
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот ☐ опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани количини на природен гас ☐ опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на природен гас ☐ опис и организација на системот за комуникација со потрошувачи		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка		
ЗАБЕЛЕШКА _____		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 16


 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС		 Северна Македонија	
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика			
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценцата	_____ години			
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____				
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)	_____			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот				
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка				
ЗАБЕЛЕШКА _____				
Датум:	М.П.	Овластено лице (потпис)		

Образец БЛ 17

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕРАБОТКА НА СУРОВА НАФТА И ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прилежан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³ ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување ☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон ☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект ☐ сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект		


☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи		
☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,		
☐ организациона структура на барателот		
☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:		
1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати, 2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за: - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси, - техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари, - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.		
☐ основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта		
☐ географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта и нафтени деривати, со легенда		
☐ технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи		
☐ инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта (ton/година)		
☐ планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година)		
☐ планирани годишни количини на нафтени деривати, поделно по видови (ton/година)		
НАПОМЕНА:		
* потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето		
* документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал		
* носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка		
* датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 18

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ СО НАМЕШУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прилежан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³ ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување ☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон ☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект ☐ сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект		


☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи		
☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,		
☐ организациона структура на барателот		
☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:		
1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати, 2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за: - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси, - техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари, - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.		
☐ географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат за намешување, со легенда		
☐ шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата		
☐ број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 19

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНСПОРТ НА СУРОВА НАФТА ПРЕКУ НАФТОВОД	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³ ☐ основен, изведен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување ☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон ☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект ☐ сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за масут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект		

☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи		
☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,		
☐ организациона структура на барателот		
☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:		
1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати, 2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за: - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси, - техничко испитување на хидрантската мрежа за гасење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари, - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.		
☐ географска локација на (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат нафтоводот, со легенда		
☐ основни карактеристики на нафтоводот, (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок, температура и друго)		
☐ капацитет на постројката за прием и испорака на суровата нафта		
☐ планирани годишни количини на сурова нафта, транспортирани преку нафтоводот (ton)		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)


Образец БЛ 20

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНСПОРТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПРЕКУ ПРОДУКТОВОД	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³ ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување ☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон ☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект ☐ сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект		

☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи		
☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,		
☐ организациона структура на барателот		
☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:		
1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати, 2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за: - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси, - техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари, - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.		
☐ географска локација (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат продуктоводот, со легенда		
☐ основни карактеристики на продуктоводот (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок, температура и друго)		
☐ капацитет на постројката за прием и испорака на нафтените деривати		
☐ планирани годишни количини на нафтени деривати транспортирани преку продуктоводот (ton)		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		

Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)

Образец БЛ 21

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приеман печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца	години	
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)		
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прилежан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³ ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти ☐ елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување ☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон ☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект ☐ сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект		

☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи

☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,

☐ организациона структура на барателот

☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтни деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтни деривати,
2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за:
 - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси,
 - техничко испитување на хидрантската мрежа за гасење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари,
 - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари,
 - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати,
3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.

☐ табеларен преглед со број и капацитет (m³) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари

☐ табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт, со биогорива, за секој дериват поделно (litar/година или kg/година)

6.1. се пополнува само при барање за издавање на лиценца за трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ

☐ технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има Решение за исполнување на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,

☐ решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка инспекција.

6.2. се пополнува само при барање за издавање на лиценца за трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1)

☐ одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди.

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста


ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Образец БЛ 22

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ		 Република Северна Македонија	
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика			
3. Енергетска дејност за која се бара менување на лиценца ☐ производство на електрична енергија ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ производство на топлинска енергија ☐ комбинирано производство на електрична и топлинска енергија ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт				
4. Евидентен број на лиценцата				
5. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____				
1. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА				
1.1. Краток опис на капацитетот за кој се намалува лиценцата и причините за намалувањето _____				
1.2. Потребна документација ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија ☐ историјат со промени издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија				
2. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА				
2.1. Краток опис на капацитетот за кој се зголемува лиценцата и причините за зголемувањето _____				
2.2. Потребна документација (се пополнува за сите дејности) ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ				

- ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ
- ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност
- ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија

2.2.1 се пополнува само за производство на електрична енергија

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,
- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон
- ☐ договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон
- ☐ водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ)
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)

2.2.1.1 се пополнува само за производство на електрична енергија од ХЕЦ

- ☐ назив на ХЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема:
 - производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,
 - турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.1.2 се пополнува само за производство на електрична енергија од ТЕЦ

- ☐ назив на ТЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема:
 - производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,
 - парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,

- парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,
- генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
- блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.1.3 се пополнува само за производство од МХЕЦ

- ☐ назив на МХЕЦ,
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.1.4 се пополнува само за производство од БЕЦ

- ☐ назив на БЕЦ
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор
- ☐ очекувано производство на електрична енергија

2.2.1.5 се пополнува само за производство од ФЕЦ

- ☐ назив на ФЕЦ
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ
- ☐ податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор
- ☐ годишно сончево зрачење на таа локација
- ☐ очекувано производство на електрична енергија

2.2.1.6 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биомаса

- ☐ назив на термоелектроцентралата на биомаса
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса
- ☐ податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот
- ☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

2.2.1.7 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биогаз

- ☐ назив на термоелектроцентралата на биогаз
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ технолошка шема на термоелектроцентралата на биогаз
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.2 се пополнува само за регулирано производство на топлинска енергија и производство на топлинска енергија

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,
- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ географска локација на објектите (ГИС)
- ☐ инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана
- ☐ локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа

2.2.3 се пополнува само за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон
- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија
- ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)
- ☐ географска локација на објектите (ГИС)
- ☐ основни технички карактеристики на комбинираната постројка
- ☐ еднополна струјна шема
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)
- ☐ локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија
- ☐ локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната

2.2.4 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива и трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³

☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти

☐ елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување

☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина

☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон

☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект

☐ сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект

☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи

☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,

☐ организациона структура на барателот

☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати,
2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за:
 - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси,
 - техничко испитување на хидрантската мрежа за гасење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари,
 - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари,
 - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати,
3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.

2.2.4.1 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати

☐ основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта

☐ географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта и нафтени деривати, со легенда

☐ технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи

☐ инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта (ton/година)

☐ планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година)

☐ планирани годишни количини на нафтени деривати, поделно по видови (ton/година)

2.2.4.2 се пополнува само за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива

☐ географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат за намешување, со легенда

☐ шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата

☐ број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините

2.2.4.3 се пополнува само за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

☐ табеларен преглед со број и капацитет (m³) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари

☐ табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со биогорива, за секој дериват поделно (ltar/година или kg/година)

2.2.4.3.1 се пополнува само за трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ

☐ технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има Решение за исполнување на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,

☐ решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка инспекција.

2.2.4.3.2 се пополнува само за трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1)

☐ одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста
- * техничката и дополнителната документација што се доставува во постапката се однесува само на капацитетот за кој се менува лиценцата


ЗАБЕЛЕШКА**Датум:**

М.П

Овластено лице


(потпис)

Образец БЛ 23


 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Евидентен број на лиценцата која се пренесува		
4. Енергетска дејност за која што е издадена лиценцата која се пренесува ☐ пренос на електрична енергија ☐ организирање и управување со пазарот на електрична енергија ☐ дистрибуција на електрична енергија ☐ пренос на природен гас ☐ организирање и управување со пазарот на природен гас ☐ дистрибуција на природен гас ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ дистрибуција на топлинска енергија ☐ снабдување со топлинска енергија ☐ производство на електрична енергија	☐ снабдување со електрична енергија ☐ трговија со електрична енергија ☐ снабдување со природен гас ☐ трговија со природен гас ☐ производство на топлинска енергија ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива ☐ транспорт на сурова нафта преку нафтовод ☐ транспорт на нафтени деривати преку продуктовод ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт	
5. Ако друштвото на кое се пренесува лиценцата учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____		
6. Основ за пренос на лиценца (означете кој основ е исполнет за пренос на лиценцата) ☐ енергетската дејност за која е издадена лиценцата се врши врз основа на концесија за користење на природно добро или врз основа на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на енергетски објект каде концедентот во согласност со овој закон или други закони донел одлука за пренесување на концесиските права ☐ постројката за производство на електрична или топлинска енергија е во состав на не енергетски објект и истата не може да биде одвоена од него, а не енергетскиот објект го променил сопственикот ☐ се формира ново друштво при спроведување на постапка за правно раздвојување на вертикално интегрирано друштво во согласност со Законот за енергетика, или ☐ отворена е стечајна постапка со лично управување, со усвоен план за реорганизација на вршителот на дејноста, на кој му е издадена лиценца		
7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојност на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ		

☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста ☐ друга потребна документација и податоци, како доказ за исполнување на условот за пренос		
НАПОМЕНА: * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста		
ЗАБЕЛЕШКА		
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)


Образец БЛ 24

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ		 Република Северна Македонија					
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика							
3. Евидентен број на лиценцата за која се бара престанок								
4. Енергетска дејност за која што е издадена лиценцата за која се бара престанок ☐ пренос на електрична енергија ☐ организирање и управување со пазарот на електрична енергија ☐ дистрибуција на електрична енергија ☐ пренос на природен гас ☐ организирање и управување со пазарот на природен гас ☐ дистрибуција на природен гас ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ дистрибуција на топлинска енергија ☐ снабдување со топлинска енергија ☐ производство на електрична енергија	☐ снабдување со електрична енергија ☐ трговија со електрична енергија ☐ снабдување со природен гас ☐ трговија со природен гас ☐ производство на топлинска енергија ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива ☐ транспорт на сурова нафта преку нафтовод ☐ транспорт на нафтени деривати преку продуктовод ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт							
5. Краток опис на причината за која се поднесува барањето за престанок на лиценцата _____ _____ _____								
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето								
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал								
ЗАБЕЛЕШКА _____ _____								
Датум:	М.П		Овластено лице (потпис)					


Образец БУР 1

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		 Република Северна Македонија	
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика			
3. Временски период за кој се бара упис во регистарот	_____ години			
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____				
5. Број на потрошувачи кои откупуваат електрична енергија во матичната земја				
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач				
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал				
ЗАБЕЛЕШКА _____				
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)		


Образец БУР 2

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ НА ПРИРОДЕН ГАС		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):		Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Временски период за кој се бара упис во регистарот			години
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____			
5. Број на потрошувачи кои откупуваат природен гас во матичната земја			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач			
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал			
ЗАБЕЛЕШКА _____			
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)	


Образец БУР 3

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРТ НА СТРАНКИ СНАБДУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		 Република Северна Македонија	
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика			
3. Временски период за кој се бара упис во регистарот	_____ години			
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____				
5. Број на потрошувачи кои купуваат електрична енергија во матичната земја				
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач ☐ опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите ☐ опис и организација на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на дистрибутивниот систем ☐ опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите				
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал				
ЗАБЕЛЕШКА _____				
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)		


Образец БУР 4

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРТ НА СТРАНКИ СНАБДУВАЧИ НА ПРИРОДЕН ГАС		 Република Северна Македонија	
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика			
3. Временски период за кој се бара упис во регистарот	_____ години			
4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____				
5. Број на потрошувачи кои купуваат природен гас во матичната земја				
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган ☐ лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач ☐ опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани количини на природен гас ☐ опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на природен гас ☐ опис и организација на системот за комуникација со потрошувачи				
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал				
ЗАБЕЛЕШКА _____				
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)		

Образец БУР 5

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):		Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Евидентен број на решението за упис во регистарот за кое се бара престанок			
4. Енергетска дејност за која што издадено решението за упис во регистарот за кое се бара престанок ☐ трговија со електрична енергија ☐ трговија со природен гас ☐ снабдување со електрична енергија ☐ снабдување со природен гас			
5. Краток опис на причината за која се поднесува барањето за престанок на решението за упис во регистарот _____ _____			
6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето			
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал			
ЗАБЕЛЕШКА _____ _____			
Датум:	М.П	Овластено лице (потпис)	

Образец ИП

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАСТАНАТИ ПРОМЕНИ КАЈ НОСИТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ	 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):	Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Енергетска дејност за која е издадена лиценцата ☐ пренос на електрична енергија ☐ организирање и управување со пазарот на електрична енергија ☐ дистрибуција на електрична енергија ☐ пренос на природен гас ☐ организирање и управување со пазарот на природен гас ☐ дистрибуција на природен гас ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ дистрибуција на топлинска енергија ☐ снабдување со топлинска енергија ☐ производство на електрична енергија ☐ снабдување со електрична енергија ☐ трговија со електрична енергија ☐ снабдување со природен гас ☐ трговија со природен гас ☐ производство на топлинска енергија ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива ☐ транспорт на сурова нафта преку нафтовод ☐ транспорт на нафтени деривати преку продуктовод ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт		
4. Евидентен број на лиценца		
1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВ, ФОРМА ИЛИ СЕДИШТЕ		
☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на РСМ		
2. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА ВО СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА		
☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ ☐ решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на РСМ		

3. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

- ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ
- ☐ решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на РСМ
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност

НАПОМЕНА:

- * во прилог на известувањето се доставува потребна документација за промената за која се известува и се означуваат полињата само за промената за која се известува
- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 3 месеци од денот на поднесување на известувањето освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесувањето на известувањето,
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал

ЗАБЕЛЕШКА**Датум:**

М.П

Овластено лице

(потпис)

ПРИЛОГ 3 - Изјави**ИЗЈАВА****ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И
ПРИЛОЖЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Јас _____, одговорно лице на
(име, презиме и ЕМБГ или број на пасош на одговорното лице)

(назив и седиште на барателот – правното лице)

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека приложените податоци и документација поднесени до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во прилог на барањето за издавање / менување / продолжување / пренесување / престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност, согласно постапките утврдени со Правилникот за лиценци, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Датум: _____

Место: _____

ИЗЈАВИЛ**М.П**

(Потпис на одговорното лице)

ИЗЈАВА**ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И
ПРИЛОЖЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Јас _____, одговорно лице на
(име, презиме и ЕМБГ или број на пасош на одговорното лице)

(назив и седиште на барателот – правното лице)

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека приложените податоци и документација поднесени до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во прилог на барањето за упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи на електрична енергија и природен гас кои што можат да вршат енергетска дејност во Република Северна Македонија согласно Законот за енергетика, согласно постапките утврдени со Правилникот за лиценци, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.


Датум: _____

Место: _____

ИЗЈАВИЛ**М.П**

(Потпис на одговорното лице)

ПРИЛОГ 4 – Сертификат



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ЛИЦЕНЦА

за вршење на енергетска дејност

НОСИТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА:

СЕДИШТЕ:

ЕМБС:

ЕВИДЕНТЕН БРОЈ:

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ:

Со оваа лиценца се потврдува дека носителот на лиценцата ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност пропишани со Законот за енергетика.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
МАРКО БИСЛИМОСКИ

датум и арх. број	носител на лиценца						овластено лице	енергетска дејност	евидентен број	datum на издавање/ продолжување	период на важење	datum на важење	доставен годишен извештај	извршен увид на увид на терен	забелешка
	назив	седиште	тел.	email	ЕМБС	ЕДБ									

ПРИЛОГ 6 – Регистар на решенија за упис на странски трговци и снабдувачи на електрична енергија и природен гас

[illegible]

794.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 14 и член 30 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 1 март 2019 година, донесе

П Р А В И Л А
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овие Правила за снабдување со природен гас (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат општите услови и начинот на снабдување со природен гас, како и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачите со природен гас и снабдувачот со природен гас во краен случај, потрошувачите на природен гас (во понатамошниот текст: потрошувачи), операторот на системот за пренос на природен гас, операторите на дистрибуција на природен гас и операторите на затворените системи за дистрибуција на природен гас, а особено:

1) условите, начинот и рокот на склучување на договорот за снабдување со природен гас,

2) начинот на мерење, пресметка, фактурирање и наплата на испорачаниот природен гас,

3) потрошувачите на кои не може да им се прекине испораката и начинот на обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за потрошениот природен гас,

4) начинот и постапката за промена на снабдувачот со природен гас (во понатамошниот текст: снабдувач) од страна на потрошувачите и остварувањето на правото на потрошувач без надомест да го промени снабдувачот, како и правата и обврските на снабдувачите, соодветниот оператор и потрошувачот во постапката за промена на снабдувачот,

5) квалитетот на услугите обезбеден од страна на снабдувачот,

6) минималните услови за вршење на дејноста и начинот на организациона поставеност и техничка опременост на снабдувачите за обезбедување на комуникација со потрошувачите заради обезбедување на пропишаниот квалитет на услугите коишто ги обезбедува снабдувачот,

7) обврските на снабдувачот кон различните категории на потрошувачи во зависност од карактеристиките на секоја категорија на потрошувачи,

8) начинот и постапките за комуникација и размена на информации помеѓу снабдувачот и соодветниот оператор заради обезбедување на пропишаниот квалитет на природен гас и услугите што ги обезбедуваат операторите,

9) условите и постапката за исклучување на потрошувачите од системите за пренос или дистрибуција, во случај кога потрошувачите не ги исполнуваат обврските утврдени со закон, друг пропис и/или договор,

10) начинот, формата и рокот за поднесување на извештаи коишто снабдувачот ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика),

11) потребните информации што снабдувачите навремено им ги обезбедуваат на потрошувачите приложени кон фактурите, како и информациите што треба да бидат јавно достапни, а се од интерес за сите потрошувачи,

12) услови и начини за снабдување на ранливи потрошувачи, и

13) посебните мерки за заштита на потрошувачите.

Примена на Правилата

Член 2

Овие Правила ги применуваат:

1) снабдувачот,

2) снабдувачот со обврска да обезбеди јавна услуга во снабдувањето со природен гас,

3) снабдувачот со обврска да снабдува со природен гас во краен случај (во понатамошниот текст: снабдувач во краен случај),

4) снабдувачот којшто врши снабдување на потрошувачи на затворен систем за дистрибуција на природен гас,

5) операторот на системот за пренос на природен гас или операторот на системот за дистрибуција на природен гас (во понатамошниот текст: оператор),

6) операторот на затворен систем за дистрибуција на природен гас на којшто е приклучен потрошувачот (во понатамошниот текст: оператор на затворен систем), и

7) потрошувачот којшто купува природен гас од снабдувач.

Значење на употребените изрази

Член 3

Дефинициите за одделни изрази содржани во Законот за енергетика и соодветните мрежни правила го имаат истото значење и во овие Правила.

II. ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

Договор за снабдување со природен гас

Член 4

(1) Договор за снабдување со природен гас (во понатамошниот текст: договор за снабдување) е договор склучен во писмена форма, со кој снабдувачот се обврзува на потрошувачот да му ги испорача на местото на испорака договорените количини на природен гас со пропишан квалитет согласно Прилог 1, којшто е составен дел на овие Правила, а потрошувачот се обврзува на снабдувачот да му го плати преземениот природен гас според мерењата извршени од операторот на системот на кој е приклучен потрошувачот, по договорена или по цена утврдена во согласност со пропис.

(2) Договорот за снабдување склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот е во согласност со Законот за енергетика, други закони и прописи и овие Правила.

(3) Ако одделни односи помеѓу потрошувачот и снабдувачот не се уредени со договорот за снабдување или кога одделни одредби од договорот за снабдување не се во согласност со овие Правила, во односите помеѓу снабдувачот и потрошувачот соодветно се применуваат одредбите од овие Правила, Законот за енергетика и други закони и прописи.

Елементи на договорот за снабдување**Член 5**

(1) Договорот за снабдување содржи јасни и недвосмислени одредби што ги уредуваат општите услови за снабдувањето со природен гас, а особено:

- 1) податоци за договорните страни,
 - 2) предмет на договорот,
 - 3) услугите што ги обезбедува снабдувачот и начин на нивно користење од страна на потрошувачот,
 - 4) количина, квалитет и динамика на испораката на природниот гас,
 - 5) начинот на обезбедување на преносен и/или дис-трибутивен капацитет,
 - 6) датум и време на отпочнување на снабдувањето,
 - 7) список на мерни места со ознаки на мерните мес-та и капацитет на приклучокот, дадени како прилог на договорот, како и начинот на измена на списокот без притоа да се менува договорот,
 - 8) адреса за доставување на фактурите,
 - 9) пресметковни елементи за формирање на цена и нивна примена,
 - 10) услови и начин на пресметка, фактурирање и плаќање,
 - 11) начин, рокови и постапка за меѓусебно инфор-мирање за состојби и настани, како и промени кај дого-ворните страни кои што влијаат врз исполнувањето на договорните обврски, вклучувајќи ги информациите за важечките цени и трошоци, потрошувачката на приро-ден гас на потрошувачот, како и трошоците за испора-ка на природниот гас,
 - 12) промени во начинот на исполнување на дого-ворните обврски кои што не влијаат врз важењето на договорот (промена на начин на плаќање, промена на адреса за доставување на фактури, промена на бројот и местоположбата на мерните места), како и начинот, ро-ковите и постапката за доставување на известувањата за промените,
 - 13) времетраење на договорот, како и начин и усло-ви за раскинување, или обновување на постојниот до-говор,
 - 14) начин на постапување со приговорите на потро-шувачите којшто треба да биде во интерес на потрошу-вачите и кој што треба да биде транспарентен, едноста-вен и да не предизвикува прекумерни трошоци за пот-рошувачот,
 - 15) договорни казни и казнена камата,
 - 16) начин и постапка за решавање на спорови, која што треба да биде спроведена чесно и без одлагања, по правило во рок не подолг од три месеци, и
 - 17) начин и постапка за надоместување на штетите и/или компензација на потрошувачите.
- (2) Ако договорот се склучува со потрошувачи од член 45, став (1) од овие Правила, снабдувачот и пот-рошувачот склучуваат протокол со кој се утврдуваат количината и динамиката на испораката на природниот гас во текот на календарска година.
- (3) Снабдувачот ги објавува општите услови за снабдување од ставот (1) од овој член на својата веб-страница.
- (4) Снабдувачот ги известува постојните потрошу-вачи за измените на општите услови од ставот (1) од овој член и им понудува склучување на нов договор со изменетите услови.

(5) Регулаторната комисија за енергетика ги одоб-рува општите услови на договорите за снабдување што ги склучува снабдувачот со природен гас со обврска да обезбеди јавна услуга и снабдувачот во краен случај.

Нечесни одредби во договорите за снабдување**Член 6**

(1) Во договорот за снабдување не смеат да бидат содржани нечесни услови, односно одредби со кои се предизвикува значителна нерамнотежа во правата и об-врските помеѓу договорните страни, а кои можат да бидат на штета на потрошувачите.

(2) Како нечесни одредби во договорот за снабдува-ње се сметаат особено одредбите кои доведуваат до:

- 1) привремен прекин во снабдувањето или раскину-вање на договорот за снабдување, доколку потрошува-чот сторил повреда на одредбите на некој друг договор склучен со снабдувачот или со друштво поврзано со снабдувачот,
- 2) одбегнување или ограничување на исполнување-то на договорните услуги, на штета на потрошувачот,
- 3) оневозможување на користење на договорени бо-нуси и попусти со условување на потрошувачот да го продолжи договорот по истекот на рокот за кој е склу-чен, и
- 4) наплата на услуги кои снабдувачот ги нуди, а кои не се договорени или побарани од страна на потрошу-вачот.

Услови за испорака на природен гас**Член 7**

(1) Соодветниот оператор испорачува природен гас ако потрошувачот:

- 1) е приклучен на системот за пренос на природен гас или системот за дистрибуција на природен гас, сог-ласно Законот за енергетика и соодветните мрежни правила,
 - 2) има склучено договор за снабдување со снабду-вач или трговец, и
 - 3) којшто не е домаќинство или мал потрошувач, ја уредил својата балансна одговорност во согласност со правилата и прописите со кои се уредува балансната одговорност.
- (2) Соодветниот оператор испорачува природен гас до потрошувачот согласно договорените количини и динамички за секое мерно место на кое се снабдува пот-рошувачот и е одговорен за квалитетот на природниот гас кој се испорачува преку системот со кој управува.

Услови за склучување на договор за снабдување**Член 8**

(1) Потрошувачот има право слободно да го избере снабдувачот.

(2) Потрошувачот којшто ги исполнува условите за самостојно учество на пазарот на природен гас, утврде-ни во Правилата за пазар на природен гас (во поната-мошниот текст: Пазарни правила) и е регистриран како учесник на пазарот на природен гас покрај од снабду-вач, може да купува природен гас и од трговец со при-роден гас.

(3) Договорот за снабдување се склучува со потро-шувач којшто е приклучен на системот за пренос од-носно дистрибуција на природен гас во согласност со соодветните мрежни правила.

(4) Во случај на заедничка потрошувачка во станбени, деловни, станбено-деловни, и деловно-станбени објекти, снабдувачот склучува договор за снабдување со природен гас, врши пресметка и му го фактурира испорачаниот природен гас на субјектот назначен во постапка согласно закон, како претставник на групата потрошувачи во еден градежен објект.

Информации кои што снабдувачот му ги обезбедува на потрошувачот

Член 9

(1) Пред склучувањето на договорот, секој снабдувач навремено му обезбедува на потрошувачот примерок од потсетник за потрошувачите, со содржина и форма претходно одобрени од Регулаторна комисија за енергетика, кој содржи практични информации за правата на потрошувачите презентирани на јасен и недвосмислен начин којшто нема да предизвикуваат забуна кај потрошувачот и нема да го доведат во заблуда при изборот да склучи, да го раскине или да го продолжи постоечкиот договор за снабдување.

(2) Потсетникот за потрошувачи од став (1) од овој член содржи информации што се однесуваат на:

- 1) основните елементи на договорот за снабдување,
- 2) начинот и постапката за склучување на договор за снабдување, како и општите договорни обврски што произлегуваат од овие Правила,
- 3) времетраењето на договорот,
- 4) начинот на формирање на цените за природен гас со кој го снабдува потрошувачот,
- 5) начинот на обезбедување на преносен и/или дистрибутивен капацитет како и тарифите за мрежните услуги,
- 6) начинот и постапката според кои податоците за потрошениот и наплатениот природен гас му стануваат достапни на потрошувачот,
- 7) поволностите во поглед на цените што му се достапни на потрошувачот и начинот на нивното остварување,
- 8) бонусите, попустите и другите поволности како и начинот и условите за стекнување и престанување на правото на нивно користење,
- 9) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот, вклучително и пропишаниот квалитет на услуги за снабдување,
- 10) условите под кои може да се ограничи или прекине снабдувањето,
- 11) условите под кои може да се бара продолжување, измена, односно раскинување или престанување на договорот,
- 12) надоместоците поради предвременно раскинување на договорот од страна на снабдувачот или потрошувачот,
- 13) условите, начинот и постапката за промена на снабдувачот,
- 14) начинот и постапката за доставување на информации до потрошувачите,
- 15) достапните мерки за подобрување на енергетската ефикасност и ефектите од таквите мерки, достапните механизми за финансирање, видовите на договори за енергетски услуги, како и податоци за контакт со давателите на енергетски услуги,
- 16) телефонските броеви, адресата за електронска пошта, како и пристапот со средства за јавен превоз до локалниот центар за контакт со потрошувачите (во понатамошниот текст: контакт центар),

17) начинот и постапката за решавање и постапување по приговори и претставки од потрошувачите, и

18) претставување и застапување на интересите на потрошувачите пред соодветниот оператор како и пред органите на управување на снабдувачот.

(3) Снабдувачот ги информира потрошувачите преку јавните гласила за:

- 1) мерките за енергетска ефикасност и заштеда на природен гас, и
 - 2) влијанијата врз животната средина од користењето на енергија добиена од обновливи извори.
- (4) Снабдувачот во краен случај, покрај информациите од ставовите (2) и (3) од овој член, на својата веб-страница објавува и информации што се однесуваат на:
- 1) правото и условите под кои потрошувачите можат да бидат снабдувани од снабдувачот во краен случај,
 - 2) условите под кои се врши снабдувањето,
 - 3) цената на природниот гас, и
 - 4) времетраењето на договорот кое не треба да биде подолго од 90 дена.

(5) Регулаторна комисија за енергетика ја одобрува формата и содржината на потсетникот за потрошувачите.

Обврски на снабдувачот

Член 10

(1) Снабдувачот обезбедува:

- 1) природен гас во Република Северна Македонија и/или од странство заради продажба на своите потрошувачи,
- 2) недискриминаторно исполнување на обврските кон потрошувачот во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- 3) услуга со квалитет утврден во овие Правила, или во договорот за снабдување,
- 4) неопходен капацитет за пренос и/или дистрибуција од соодветните оператори, ако таа обврска им е пренесена од нивните потрошувачи,
- 5) информации за потрошувачите во согласност со член 9 од овие Правила,
- 6) информации за општите услови за снабдување и основните елементи на договорот за снабдување,
- 7) информирање на потрошувачот за намерата да се пристапи кон изменување на општите услови, како право на потрошувачот да отстапи од договорот врз основа на информацијата за промена на општите услови,
- 8) навремено плаќање на износот на тарифите за регулирани енергетски дејности кон вршителите на овие дејности, ако овие тарифи се составен дел на крајната цена што ја плаќа потрошувачот,
- 9) непосредно информирање на потрошувачот за секоја промена на крајната цена што ја плаќа, настаната поради промена на цените на природниот гас или тарифите за регулираните енергетски дејности содржани во цената, приложена во првата фактура по промената на цените,
- 10) јасно и прецизно презентирање на измерените количини на природен гас во фактурата, на начин разбирлив и достапен за потрошувачот,
- 11) изработка на фактури и нивно доставување до потрошувачите на начин утврден со договорот за снабдување,

12) избор на повеќе можни начини за доставување на фактурите без дополнителен трошок за потрошувачот,

13) избор на повеќе начини на плаќање, за коишто треба да бидат прикажани и трошоците на потрошувачот за спроведување на избраниот начин на плаќање,

14) водење и ажурирање на документација во врска со фактурирањето и наплатата на фактурите, како и друга документација поврзана со договорот предвидена со овие Правила,

15) редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за природен гас, што му овозможуваат на потрошувачот управување со својата потрошувачка,

16) непречен развој на пазарот за енергетски услуги, преземањето на други мерки за енергетска ефикасност и извршувањето на енергетските услуги,

17) промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач,

18) при секоја промена на снабдувач, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,

19) ефикасно постапување по барања, претставки и приговори од потрошувачите, вклучително и писмено образложение за преземените мерки по барањата односно претставките,

20) објавување на општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста, и

21) достава на податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на природен гас за своите потрошувачи до операторот на системот за пренос односно дистрибуција на природен гас неопходни за пресметка на дебалансите.

(2) Снабдувачот кој што одлучил да престане да ја врши дејноста, како и снабдувачот за кого е поведена стечајна постапка со лично управување или по барање на доверител, или постапка за ликвидација, во рок од три работни дена од денот на донесувањето на одлуката за престанување на вршење на дејноста или од денот на отварањето на стечајната односно постапката за ликвидација ги известува Регулаторната комисија за енергетика, своите потрошувачи, снабдувачот во краен случај и операторот на системот на којшто е приклучен секој поединечен негов потрошувач за денот и часот кога прекинува со снабдувањето со природен гас.

(3) Снабдувачот чија што лиценца престанала да важи поради истекот на периодот за кое била издадена, најмалку 30 дена пред престанокот на лиценцата ги известува своите потрошувачи, снабдувачот во краен случај и операторот на системот на којшто е приклучен секој поединечен негов потрошувач за денот и часот кога прекинува со снабдувањето со природен гас.

(4) Снабдувачот на кого му е одземена или суспендирана лиценцата, најмалку три дена пред денот на влегување во сила на одлуката за суспендирање или трајно одземање на лиценцата, ги известува своите потрошувачи, снабдувачот во краен случај и операторот на системот на којшто е приклучен секој поединечен негов потрошувач за прекилот, односно престанувањето на снабдувањето со природен гас.

(5) Снабдувачот којшто по истекот на рокот на важење утврден во договорот за снабдување не склучил нов договор со потрошувачот или по друг основ утврден во договорот не се продолжува важноста на договорот, во рок од три работни дена пред истекот на рокот на важење на договорот ги известува потрошувачот, снабдувачот во краен случај и операторот на системот на којшто е приклучен потрошувачот за денот и часот кога ќе прекине со снабдување на потрошувачот.

Обврски на снабдувачот на природен гас со обврска за јавна услуга

Член 11

(1) Снабдувачот на природен гас со обврска за јавна услуга, покрај обврските од член 10 од овие Правила:

1) ги информира потрошувачите за нивните права и условите за испорака на природен гас во рамки на јавната услуга;

2) ги применува цените на природниот гас формирани во согласност со тарифниот систем донесен од Регулаторната комисија за енергетика кои што:

- се објективни и транспарентни,
- ги одразуваат трошоците во однос на набавката и снабдувањето на природен гас,
- се лесно споредливи со цените на другите снабдувачи на природен гас, и
- не дискриминираат потрошувачи од иста категорија;

3) ги известува потрошувачите за условите за снабдување и цената на природен гас, како и ги информира дека имаат право да изберат друг снабдувач на природен гас;

4) ги снабдува со природен гас, како јавна услуга, домаќинствата и малите потрошувачи на природен гас во рамки на територијата за која има лиценца да обезбеди јавна услуга снабдување со природен гас;

5) обезбедува заштита на потрошувачите во оддалечените подрачја, приклучени на системот за дистрибуција

6) набавува природен гас по пазарни услови со избор на најдобрата понуда што му овозможува да обезбеди ефикасно обезбедување на јавната услуга;

7) ги објавува на својата веб страница цените за снабдување во рамки на јавната услуга за снабдување со природен гас;

8) ги застапува правата и интересите на потрошувачите пред операторот на системот за пренос, односно дистрибуција со природен гас во случај на барања за надоместок на штета настаната поради прекин, или испорака на природниот гас со намален квалитет.

(2) Ако снабдувачот на природен гас со обврска за јавна услуга одлучи да престане со снабдување, или ако за него е отпочната постапка за стечај односно ликвидација, или ако му е одземена или суспендирана лиценцата, или ако е истечен периодот за кој што е избран или назначен, продолжува со снабдувањето до изборот или назначувањето на друг снабдувач со обврска за јавна услуга.

Обврски на снабдувачот во краен случај

Член 12

(1) Снабдувачот во краен случај, покрај обврските од член 10 од овие Правила, обезбедува:

1) снабдување на потрошувачите кои останале без снабдувач во случај кога:

- претходниот снабдувач прекинал со исполнувањето на своите обврски за снабдување во рамки на постојните договори за снабдување со природен гас;

- е поведена стечајна постапка на претходниот снабдувач со лично управување или на барање на доверител, како и ликвидација,

- лиценцата на претходниот снабдувач е суспендирана, трајно одземена или престанала да важи, и

- потрошувачите не склучиле нов договор за снабдување со природен гас по престанувањето или истекувањето на постојниот договор за снабдување;

2) снабдување со природен гас во краен случај по пазарни цени;

3) објавување и ажурирање на цените по кои го врши снабдувањето во краен случај на неговата веб-страница, најмалку еднаш месечно;

4) снабдувањето со природен гас во краен случај да не може да трае подолго од 90 дена;

5) известување на операторот да ја прекине испораката на природен гас за потрошувач којшто по истекот на рокот од точка 4) од овој член не склучил договор за снабдување со нов снабдувач;

6) објавување на својата веб-страница најмалку еднаш годишно информации за:

- бројот на потрошувачи кои ги снабдува,
- вкупната количина на испорачан природен гас,
- просечниот период на снабдување, и
- цените и начините на набавка на природен гас.

(2) Снабдувачот во краен случај започнува со снабдување на потрошувачите на денот и во часот наведен во известувањето од снабдувачот којшто го прекинал или престанал со снабдувањето, добиено согласно член 10, став (2), (3), (4) и (5) од овие Правила.

Обврски на потрошувачот

Член 13

(1) Потрошувачот е должен да се придржува кон обврските утврдени во Законот за енергетика, другите закони и прописи и овие Правила и договорот за снабдување, а особено:

1) навремено и во целост да ги плаќа фактурите издадени од снабдувачот на начин утврден во договорот за снабдување,

2) навремено да го извести снабдувачот за одлуката да го продолжи или да го раскине постојниот договор за снабдување,

3) да му ги обезбеди на снабдувачот своите податоци за контакт (име и презиме/назив на корисникот, адреса/седиште, матичен/даночен број, број на документ за идентификација, телефон, факс, е-пошта) и во рок од 30 дена да го извести за настанатата промена на податоците,

4) навремено да го извести снабдувачот за одлуката за промена на снабдувач,

5) да ги почитува условите за пристап и користење на системот на кој што е приклучен утврдени во договорот за приклучување и користење на системот и соодветните мрежни правила,

6) да не го попречува снабдувањето со природен гас на други потрошувачи,

7) да обезбеди услови за користење на алтернативна енергија,

8) да не го оштетува или на друг начин да го манипулира мерниот уред, и

9) да дозволи пристап на својот имот на овластени лица на операторите и/или на снабдувачот заради остварување на нивните права и обврски утврдени со Законот за енергетика, мрежните правила и овие Правила.

(2) Потрошувачот веднаш го известува снабдувачот ако забележи:

1) оштетување на мерната опрема од мерните места;

2) неправилно функционирање на мерната опрема;

3) кражба на мерната, или на останатата опрема;

4) неовластено манипулирање на мерниот уред.

(3) Потрошувачот е одговорен за оштетување или за кражба на мерен уред и/или на останатата мерна опрема, ако се вградени на неговиот имот и ги поднесува трошоците за набавка, замена или поправка на мерната опрема.

Престанување на договорот за снабдување

Член 14

(1) Кога со договорот за снабдување е предвидено дека снабдувањето престанува со истекот на времето за кое е склучен, снабдувачот го известува потрошувачот за тоа најмалку 60 дена пред денот на престанувањето на договорот.

(2) Во известувањето од ставот (1), снабдувачот му укажува на потрошувачот за:

1) датумот и часот на престанување на снабдувањето со природен гас и последиците од престанувањето на договорот,

2) износот на заостанатите неисплатени обврски на потрошувачот настанати од договорот за снабдување и можноста за нивно плаќање до и по моментот на престанувањето на договорот,

3) можноста за склучување на нов договор и начинот и постапката за склучување на новиот договор, како и поволностите на потрошувачот од склучувањето на нов договор,

4) можноста за престанување на испораката ако потрошувачот кој не спаѓа во категоријата домаќинства или мали потрошувачи, не склучи нов договор со постојниот снабдувач ниту склучи договор со нов снабдувач,

5) можноста за снабдување од снабдувач во краен случај, ако потрошувачот не искажал намера да го продолжи договорот со постојниот снабдувач ниту да склучи договор со нов снабдувач,

6) можноста за снабдување од избраниот односно назначениот снабдувач со обврска за јавна услуга, ако потрошувачот спаѓа во категоријата домаќинства или мали потрошувачи, а потрошувачот не искажал намера да го продолжи договорот со постојниот снабдувач ниту да склучи договор со нов снабдувач, и

7) начинот, постапката и роковите за произнесување на потрошувачот во врска со престанувањето на договорот и склучување на нов договор.

(3) Ако потрошувачот во рок од 30 дена пред истекот на договорот не се произнесе дека има намера да го прекине договорот или да склучи нов договор, а снабдувачот не го прекинал снабдувањето, се смета дека договорот продолжил да се применува за ист период за кој што бил склучен договорот чие што важење престанало, се до негово раскинување по барање на потрошувачот.

Престанување на договор за снабдување на потрошувач-правно лице

Член 15

(1) Освен ако поинаку не е уредено со договорот за снабдување, договорот за снабдување на правно лице - трговско друштво престанува по заклучување на стечајната постапка, односно по завршувањето на ликвидационата постапка, во случај на стечај односно ликвидација на потрошувачот, а за останатите правни лица на денот на нивното бришење од регистарот на други правни лица.

(2) Во случаите од ставот (1), снабдувачот ќе го раскине договорот за снабдување ако добие писмено известување од соодветниот оператор дека сите места на испорака од кои потрошувачот бил снабдуван се исклучени од мрежата.

(3) По раскинувањето на договорот за снабдување, снабдувачот ќе побара од операторот да изврши отчитување на мерниот уред, ќе му ја достави фактурата на потрошувачот и ќе му определи рок за плаќање.

(4) Потрошувачот – правно лице веднаш го известува снабдувачот кога врз него е отворена постапка за стечај или ликвидација, односно кога е отпочната постапката за бришење од регистарот на други прави лица.

(5) Снабдувачот ги остварува своите права и обврски од договорот за снабдување во согласност со прописите со кои се уредува стечајот, односно ликвидацијата на правното лице.

Престанување на договор за снабдување на потрошувач-физичко лице

Член 16

(1) Во случај на смрт на потрошувач - физичко лице, неговите законски наследници во рок од 15 дена од настанатата смрт за тоа го известуваат снабдувачот и бараат:

1) договорот за снабдување да престане, или

2) обврските од договорот да ги преземе некој од законските наследници до завршувањето на оставинската постапка, при што по правосилноста на оставинското решение, наследникот ќе го известува снабдувачот за продолжување или за престанување на договорот.

(2) Ако снабдувачот на друг начин дознае за настанатата смрт на потрошувачот, ги известува законските наследници за постоењето на договорот за снабдување, за можноста за раскинување на договорот или за негово преземање од страна на некој од законските наследници, како и за достасаните неплатени обврски по тој договор, настанати до смртта на потрошувачот.

(3) Ако законските наследници на потрошувачот не го известат снабдувачот за настанатата смрт, или ако снабдувачот на друг начин не дознае за настанатата смрт, а снабдувачот не го прекинал снабдувањето со природен гас, се смета дека договорот за снабдување не е раскинат, сè до неговото раскинување во согласност со одредбите од овие Правила, а обврските на потрошувачот од договорот за снабдување и договорот за користење на дистрибутивната мрежа ги преземаат законските наследници на потрошувачот.

Престанување на договор за снабдување поради одземање на лиценцата, стечај или ликвидација на снабдувачот

Член 17

(1) Договорот за снабдување престанува во случај на одземање на лиценцата, бришење од трговскиот регистар или регистарот на други правни лица, во случај на стечај односно ликвидација на снабдувачот или трајно губење на правото на учество на пазарот на природен гас во согласност со Пазарните правила.

(2) Снабдувачот, во писмена форма, го известува секој свој потрошувач за отварањето на постапка за стечај односно за ликвидација, како и за отпочнување на постапката за одземање на лиценцата од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Во известувањето снабдувачот на потрошувачот му укажува на можноста:

1) веднаш да побара раскинување на договорот за снабдување, или

2) да биде снабдуван до завршувањето на постапката за стечај или ликвидација, односно постапката за одземање на лиценцата.

(3) Во известувањето од ставот (1) снабдувачот задолжително ќе му укаже на потрошувачот на можноста да биде снабдуван од снабдувачот во краен случај.

(4) Ако потрошувачот спаѓа во категоријата мали потрошувачи и домаќинства, во известувањето од ставот (1) снабдувачот задолжително ќе му укаже на можноста да биде снабдуван од избраниот односно назначениот снабдувач со обврска за јавна услуга.

Престанување на договор за снабдување по барање на потрошувач

Член 18

(1) Потрошувачот може да го раскине договорот за снабдување пред истекот на времето за кое е склучен, со доставување на писмено известување до снабдувачот.

(2) Известувањето се доставува на образец чија што форма и содржина ја определува снабдувачот, а кој што треба постојано да биде објавен на веб страницата на снабдувачот или да биде на друг погоден начин постојано достапен до потрошувачот во деловните простории на снабдувачот.

(3) Известувањето за раскинување на договорот се доставува најдоцна 30 дена пред денот на кој потрошувачот бара договорот да биде раскинат.

(4) Снабдувачот го раскинува договорот на денот наведен во известувањето од став (2) на овој член.

(5) По раскинувањето на договорот со потрошувачот, снабдувачот, врз основа на отчитување на мерниот уред, на потрошувачот му доставува фактура за потрошениот природен гас до денот на исклучување од мрежата, како и сите парични обврски што произлегуваат од договорот за снабдување.

Престанување на договор за снабдување по барање на снабдувач

Член 19

(1) Снабдувачот може да го раскине договорот за снабдување поради неисполнување на договорните обврски на потрошувачот.

(2) Снабдувачот писмено го известува потрошувачот за намерата за раскинување на договорот за снабдување.

(3) Во известувањето од став (2) на овој член снабдувачот:

1) ги образложува причините за раскинувањето на договорот,

2) ги наведува мерките и дејствијата што треба да ги преземе потрошувачот за да не дојде до раскинување на договорот и му определува период за нивно преземање не покос од 15 дена,

3) му понудува стручна помош за преземање на мерките од точката 2) на овој став,

4) му ги образложува на потрошувачот последиците од раскинувањето на договорот, како и можностите за снабдување од друг снабдувач, снабдувачот во краен случај, а ако потрошувачот е домаќинство или мал потрошувач, од снабдувач со обврска за јавна услуга и

5) му го определува периодот по раскинувањето на договорот до кој ќе го снабдува, а кој што не може да биде покос од крајниот рок за завршување на постапката за промена на снабдувач утврден со овие Правила.

(4) Потрошувачот го плаќа износот за природен гас потрошен во периодот од ставот (3) точка 5) од овој член.

(5) Ако потрошувачот од став (1) на овој член е домаќинство снабдувано од снабдувач со обврска за јавна услуга, во известувањето од став (3) на овој член снабдувачот со обврска за јавна услуга ќе му укаже на можноста за стекнување на својство на ранлив потрошувач и ќе му понуди стручна помош во постапката за стекнување на својство на ранлив потрошувач пред надлежниот центар за социјална работа на подрачјето каде што се наоѓа станбениот објект во кој живее домаќинството.

Посебни случаи на одговорност заради неисполнување на договорните обврски

Член 20

(1) Договорната страна која не успеала да исполни една или повеќе од своите обврски утврдени во договорот за снабдување нема да биде одговорна за неисполнувањето, поради настан или состојба на виша сила, доколку:

1) причината за неисполнувањето се настани и состојби коишто во моментот на настанувањето биле надвор од нејзина контрола,

2) настаните и состојбите што ја попречиле да ги исполни своите договорни обврски не можеле да бидат предвидени, и

3) со примена на разумно прифатлив напор, не можела да ги избегне или да ги надмине последиците од настаните и состојбите што ја попречиле да ги исполни своите договорни обврски.

(2) Ако поинаку не е уредено со договорот за снабдување, договорната страна која не ја исполнила својата обврска може да побара да биде ослободена од одговорност за неисполнувањето од став (1), доколку неисполнувањето било причинето од:

1) елементарни непогоди од поголем обем и интензитет, како што се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, суши, вулкански ерупции, оркански ветришта, снежни наноси, поројни дождови, оштетувања или разурнувања предизвикани од удар на гром, епидемии и слични природни настани,

2) пожари или експлозии што предизвикале оштетувања или разурнувања на опрема, машини и/или инсталации, како и на разурнување или блокирање на енергетската, телекомуникационата или сообраќајната инфраструктура,

3) војна или воена состојба, вонредна состојба прогласена во согласност со закон, сеопфатна воена мобилизација, инвазија, вооружен судир или сериозна закана од него (вклучително и непријателски напад или блокада),

4) граѓанска војна, бунт, востание, револуција, воен или државен удар, терористички дејствија, саботажи, граѓански немири, масовни насилства,

5) дејствија на државни органи, без оглед дали се или не се преземени во согласност со закон, барање за усогласување со закон или друг пропис, со кои се наложува национализација на претпријатието или одземање на имотот на договорната страна, прекин на работењето, и

6) штрајкови, бојкот или окупација на постројките од страна на вработените, прогласување на енергетска кризна состојба во согласност со Законот за енергетика.

(3) Кога неисполнувањето на договорните обврски е причинето од трета страна која била ангажирана од договорната страна за извршување на одделни обврски од договорот во нејзино име и за нејзина сметка, ќе се смета дека договорната страна не е одговорна само ако се исполнети условите од ставовите (1) и (2) или ако барањата за одговорност се однесуваат и на третата страна.

(4) Договорната страна која докажала дека не била во состојба да ги исполни договорните обврски поради настанување на една или повеќе од причините наведени во став (2):

1) е должна да ги преземе сите разумни мерки за да ги ограничи или намали последиците од настаните или состојбите на чие што постоење се повикала за да биде ослободена од одговорноста заради неисполнување на договорните обврски и да ја извести без одлагање другата договорна страна за престанувањето на настаните или состојбите што ја предизвикале нејзината неспособност да ги исполни договорните обврски,

2) ќе биде ослободена од одговорноста за неисполнување на своите обврски за целото времетраење на настаните или состојбите ако за тоа ја известила другата договорна страна без одлагање, а ако известувањето го доставила со задоцнување ќе се смета дека не е одговорна за неисполнувањето на обврските од моментот кога другата договорна страна го примила известувањето,

(5) Ако договорната страна од ставот (4) е снабдувач, должна е да ги извести своите потрошувачи за можноста да бидат снабдувани од снабдувачот во краен случај, а ако се работи за потрошувачи кои спаѓаат во категоријата мали потрошувачи и домаќинства да ги извести за можноста да бидат снабдувани од снабдувачот со обврска за јавна услуга.

Промена на сопственост или промена на право на користење на објект

Член 21

(1) Ако сопственик на објект, кој има договор за снабдување, го пренесе правото на сопственост на објектот врз друго лице, го известува снабдувачот за промената и му доставува доказ за упис на промената на сопственоста во катастарот на недвижности.

(2) Снабдувачот во рок од 30 дена од добивање на известувањето од став (1) од овој член го известува новиот сопственик за можноста за склучување на нов договор или за раскинување на постојниот договор, наведувајќи ги последиците од раскинувањето на договорот.

(3) Новиот сопственик и снабдувачот до соодветниот оператор доставуваат изјава со која го известуваат дека снабдувачот продолжува да го снабдува новиот сопственик.

(4) Обврските на стариот сопственик кон снабдувачот завршуваат на денот на извршување на мерењето.

(5) Доколку новиот сопственик и неговиот снабдувач не достават изјава од ставот (2), операторот има право да го исклучи објектот од соодветната мрежа.

(6) Одредбите од ставовите од (1) до (4) соодветно се применуваат и во случај на промена на корисникот на објект.

III. ПРОМЕНА НА СНАБДУВАЧ

Општи одредби за промена на снабдувач

Член 22

(1) Потрошувачот кој одлучил да го промени својот снабдувач, тоа го прави преку новиот снабдувач којшто започнува постапка за промена на снабдувач пред операторот.

(2) Постапката за промена на снабдувачот трае најдолго три недели, а започнува од денот кога новиот снабдувач го примил од потрошувачот барањето за промена на снабдувач.

(3) Постапката за промена на снабдувач се спроведува поодделно за секое мерно место на потрошувачот.

(4) По исклучок од ставот (3), постапката за промена на снабдувач може истовремено да се спроведува и за повеќе мерни места на потрошувачот, при што во барањето за промена на снабдувач доставено до операторот, новиот снабдувач посебно ги наведува сите мерни места добиени од потрошувачот.

(5) Постапката за промена на снабдувачот се спроведува само за еден снабдувач на едно мерно место.

(6) Комуникацијата и размената на сите документи, податоци и информации меѓу операторот, новиот снабдувач и постојниот снабдувач се врши по електронски пат, во согласност со протоколот за размена на податоци и информации помеѓу операторот и снабдувачите утврден во соодветните мрежни правила.

Барање за промена на снабдувач

Член 23

(1) Потрошувачот на природен гас кој одлучил да го промени својот снабдувач, поднесува до новиот снабдувач барање за промена на снабдувач (во понатамошниот текст: барање) и изјава со која потврдува дека бара да биде снабдуван од новиот снабдувач и дека е запознаен со условите за снабдување што ќе бидат содржани во договорот за снабдување.

(2) Барањето што го поднесуваат домаќинствата содржи:

1) податоци за потрошувачот (име и презиме, ЕМБГ, адреса и податоци за контакт), а ако барањето се поднесува за снабдување за потребите на заедничка потрошувачка се наведуваат податоци за управителот на колективниот објект,

2) копија од последната фактура доставена од постојниот снабдувач,

3) датумот од кој се очекува да отпочне да се применува договорот за снабдување со новиот снабдувач, при што датумот е на првиот ден од календарскиот месец.

(3) Барањето што го поднесуваат потрошувачи коишто не се домаќинства, покрај податоците и документите наведени во став (2) на овој член, содржи и податоци за правното лице (назив, адреса, ЕМБС, ЕДБ, лице овластено за застапување и претставување), категорија на приклучок, копија од последната фактура доставена од постојниот снабдувач, начин на плаќање на обврските кон операторот за обезбедување на преносен и/или дистрибутивен капацитет и начин на остварување на обврските за балансна одговорност.

(4) Снабдувачот на својата веб страница го објавува образецот за барањето за промена на снабдувач

(5) Новиот снабдувач има право да побара и дополнителни податоци и информации заради утврдување на идентитетот на потрошувачот и/или историски податоци за реализираната потрошувачка.

(6) Снабдувачот на природен гас со обврска за јавна услуга не смее да го одбие барањето за промена на снабдувач.

Постапување по барањето за промена на снабдувач од страна на новиот снабдувач

Член 24

(1) Ако новиот снабдувач одлучи да го прифати барањето на потрошувачот, во рок од еден работен ден по приемот на изјавата од член 23, став (1) од овие Правила:

1) го известува потрошувачот дека ќе ја започне постапката за промена на снабдувач,

2) бара од потрошувачот во рок од еден работен ден да му даде полномошно заверено на нотар заради преземање на следниве дејствија во име и за сметка на потрошувачот:

- поднесување до операторот барање за промена на снабдувач на мерните места за коишто се бара промена на снабдувач,

- прибавување од операторот историски податоци за потрошувачката на природен гас за последните 3 месеци, како и за неплатените обврски кон операторот, доколку не е применета можноста од членот 39, став (6) од овие Правила, и

- раскинување на договорот за снабдување со постојниот снабдувач.

(2) Снабдувачот на својата веб страница објавува упатство за составување на барањето и изјавата од член 23, став (1) од овие Правила, како и образецот на полномошното од став (1.) точка 2) од овој член и му укажува стручна помош на потрошувачот околу комплетирање на барањето и составувањето на изјавата и полномошното.

(3) За преземањето на дејствијата од став (1) и став (2) на овој член снабдувачот не смее да му наплати никаков надоместок на потрошувачот и не смее да го условува потрошувачот со откажување од правото од член 25, став (1) од овие Правила.

(4) Ако новиот снабдувач во постапката за промена на снабдувач дојде до сознанија дека податоците и информациите што ги доставил потрошувачот се неточни или го довел во заблуда, има право да одлучи да не го снабдува потрошувачот и да ја прекине постапката.

(5) Ако новиот снабдувач одбие да го снабдува потрошувачот, за одбивањето го известува потрошувачот во писмена форма, при што не е обврзан да ги наведе причините за одбивањето.

Права и обврски на потрошувачот и новиот снабдувач

Член 25

(1) Потрошувачот може во секој момент по започнување на постапката за промена на снабдувач до денот на отпочнување на примената на договорот за снабдување со новиот снабдувач, да се откаже од барањето за снабдување и да го откаже полномошното од член 24, став (1), точка 2) од овие Правила.

(2) Новиот снабдувач и потрошувачот можат да се договорат новиот снабдувач да ги преземе неисполнените обврски на потрошувачот кон постојниот снабдувач, а потрошувачот и новиот снабдувач ќе се договорат за начинот на надоместување на преземените обврски. Новиот и постојниот снабдувач ќе склучат договор за начинот и роковите во кои што на постојниот снабдувач ќе му бидат исплатени обврските од потрошувачот.

(3) Доколку со договорот од ставот (2) од овој член не се опфатени обврските на потрошувачот кон постојниот снабдувач настанати по поднесувањето на изјавата од ставот (1), или не е постигнат ваков договор, постојниот снабдувач ќе му издаде фактура на потрошувачот за снабдување со природен гас до датумот и времето на отчитувањето определен со членот 28, став (3) од овие Правила.

(4) Ако потрошувачот има неизмирени обврски кон постојниот снабдувач и не е постигнат договор од ставот (2) од овој член, постојниот снабдувач може да ги оствари своите побарувања пред надлежниот суд.

Постапување на операторот по барањето за промена на снабдувачот**Член 26**

(1) Новиот снабдувач во рок од три работни дена од добивањето на полномошното од член 24, став (1), точка 2) од овие Правила доставува до операторот барање за промена на снабдувачот на местата на испорака на природен гас наведени во барањето од потрошувачот и истовремено кон барањето до операторот ги доставува податоците за потрошувачот.

(2) Ако при обработката на барањето операторот утврди дека не постојат пречки за промена на снабдувачот, во рок не подолг од седум работни дена доставува до новиот и постојниот снабдувач известување за одобрување на промената, кое особено треба да содржи податоци за:

1) име на потрошувачот, адреса и локација на местата на испорака и точката на мерење на испорачаниот природен гас,

2) историски податоци за вкупните количини на преземен природен гас за претходните 12 месеци за секое мерно место одделно,

(3) За доставувањето на податоците содржани во известувањето од ставот (2) од овој член операторот не му наплатува надоместок на новиот снабдувач.

Одбивање на промената од страна на операторот**Член 27**

(1) Ако при обработката на барањето операторот утврди дека:

1) не постои совпаѓање на податоците за мерното место на потрошувачот,

2) нема доволно податоци за идентификација на потрошувачот (име, адреса, даночен број),

3) потрошувачот се снабдува преку друг потрошувач,

4) за мерното место е веќе започната друга соодветна постапка (промена на снабдувач, промена на сопственост или промена на право на користење на објект и сл.) за што операторот поседува соодветен доказ,

5) за потрошувачот е започната постапка за исклучување од претходниот снабдувач,

6) операторот започнал постапка за исклучување на потрошувач поради неплатени фактури за користење на мрежата, во рок од седум работни дена ги известува новиот и постојниот снабдувач за одбивање на барањето за промена на снабдувач и за прекинување на постапката, а новиот снабдувач за одбивањето и за прекинувањето на постапката го известува потрошувачот.

(2) По исклучок од ставот (1) од овој член, ако со барањето е побарана промена на снабдувач на повеќе мерни места, постапката за промена на снабдувачот продолжува за мерните места на кои не е утврдено несовпаѓање на податоците.

(3) По исклучок од ставот (1), точка 5) од овој член операторот нема да го одбие барањето за промена на снабдувач ако новиот снабдувач и потрошувачот, согласно член 25, став (2) од овие Правила, склучиле и доставиле до операторот договор со кој новиот снабдувач се обврзал да ги преземе неисполнетите обврски на потрошувачот кон постојниот снабдувач.

(4) Ако операторот утврди дека потрошувачот има неплатени обврски за користење на мрежата чија доспеаност е пред денот на поднесување на барањето од новиот снабдувач до операторот, го известува потрошувачот преку новиот снабдувач за неплатените обврски и за обврската и рокот за плаќање на доспеаните побарувања.

Отпочнување на снабдувањето од страна на новиот снабдувач**Член 28**

(1) Наредниот работен ден од денот на приемот на известувањето од член 26, став (2) од овие Правила, новиот снабдувач, во име и за сметка на потрошувачот, го раскинува договорот за снабдување со постојниот снабдувач и го повикува потрошувачот во рок од три работни дена по раскинувањето на договорот со постојниот снабдувач да го склучи договорот за снабдување.

(2) Договорот за снабдување отпочнува да се применува на првиот ден од периодот на отчитување на мерниот уред што следи по денот на склучување на договорот, а до тој ден снабдувањето на потрошувачот го врши постојниот снабдувач по цени, на начин и под услови утврдени во договорот кој што е раскинат.

(3) Со датумот и времето на отпочнување на примената на договорот за снабдување со новиот снабдувач, престанува обврската на постојниот снабдувач да го снабдува потрошувачот.

(4) Соодветниот оператор ја утврдува состојбата на мерните уреди на потрошувачот, со датумот и времето на отпочнување со снабдувањето определени со ставот (3) од овој член, во согласност со овие Правила.

IV. ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА, ФАКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА ЗА ИСПОРАЧАНИОТ ПРИРОДЕН ГАС**Отчитување на мерните уреди на потрошувачите приклучени на системот за пренос на природен гас****Член 29**

(1) Операторот на системот за пренос на природен гас го врши отчитувањето на мерните уреди за потрошувачите приклучени на системот за пренос на природен гас на начин утврден со мрежните правила за пренос на природен гас и Пазарните правила.

(2) Операторот на системот за пренос на природен гас на барање на потрошувачот без надоместок му доставува историски податоци за потрошувачката за период од една година, сметајќи од денот на поднесувањето на барањето.

Отчитување на мерните уреди на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас**Член 30**

(1) Отчитувањето на мерните уреди на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас го врши операторот на системот за дистрибуција на природен гас на начин уреден со мрежните правила за дистрибуција.

(2) Отчитувањето на мерните уреди го вршат овластени лица на операторот системот за дистрибуција на природен гас, коишто поседуваат легитимација издадена и заверена од страна на операторот системот за дистрибуција на природен гас и се должни да ја покажат пред отпочнувањето на отчитувањето.

(3) Потрошувачот или неговиот снабдувач му ги доставуваат на операторот на системот за дистрибуција на природен гас податоците за пресметковните мерни места каде се мери испораката на природен гас, преку доставување на листа на мерни места дадена на образец претходно изготвен од страна на операторот на системот за дистрибуција на природен гас.

(4) Ако потрошувачот, или неговиот снабдувач, побара испорака и мерење на природен гас преку нови мерни места кои не се вклучени во листата на мерни места од ставот (2) од овој член, потрошувачот или неговиот снабдувач доставуваат нова листа на мерни места во која се наведени новите мерни места.

(5) Операторот на системот за дистрибуција на природен гас врши отчитување на мерните уреди на почетокот на секој календарски месец.

(6) По исклучок од ставот (5), отчитувањето на мерните уреди може да се врши и повеќе пати во текот на календарскиот месец, поради промена на тарифата за дистрибуција на природен гас или кога потрошувачот доставил приговор на фактурата.

(7) Во случај кога периодот на отчитување не се совпаѓа со календарскиот месец, операторот на системот за дистрибуција на природен гас врши сведување на претходно отчитаните вредности од мерните уреди во рамките на календарскиот месец. Ако постои разлика помеѓу сумата од вредностите на календарскиот месец кои се однесуваат за периодот на отчитување и вредностите кои се резултат од отчитувањето на мерните уреди, операторот на системот за дистрибуција на природен гас врши порамнување така што разликата ќе ја пренесе во наредните календарски месеци.

(8) Начинот и критериумите за сведување на претходно отчитаните вредности од мерните уреди во рамките на календарскиот месец и порамнување на разликите во наредните календарски месеци ги утврдува операторот на системот за дистрибуција на природен гас согласно мрежните правила за дистрибуција на природен гас.

(9) На барање на потрошувачот, операторот на системот за дистрибуција на природен гас, без надоместок, му доставува историски податоци за потрошувачката.

Отчитување на мерните уреди на потрошувачи приклучени на затворен систем за дистрибуција

Член 31

Отчитувањето на мерните уреди на потрошувачите приклучени на затворен систем за дистрибуција го врши операторот на затворениот систем за дистрибуција преку лица овластени од него, на начин и во временски интервали уреден со Правилникот за затворен систем за дистрибуција на природен гас што го донесува Регулаторната комисија за енергетика.

Постапување во случај на неотчитување на мерните уреди

Член 32

(1) Ако операторот од било која оправдана причина, не успеал да изврши отчитување на мерниот уред во предвидениот рок, пресметката на потрошениот природен гас за тековниот календарски месец се врши врз основа на просечната потрошувачка на природен гас за соодветната категорија на потрошувачи, за тековниот месец.

(2) Во случаите од ставот (1), операторот има право да изврши проценка на потрошувачката и проценката да ја достави до снабдувачот.

(3) Точната пресметка и соодветното порамнување во случаите од ставот (1) се врши кога ќе се создадат услови за отчитување на мерниот уред.

(4) Снабдувачот може да ги прифати податоците од самоотчитувањето на мерните уреди од страна на потрошувачот за пресметковниот период во кој операторот не извршил отчитување.

Постапување во случај на промена на тарифите за користење на системот

Член 33

(1) Снабдувачот, врз основа на овластување од операторот, им ги фактурира на своите потрошувачи и надоместоците за користење на системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас согласно регулираните тарифи, за пресметковните елементи кои се одобрени и објавени од Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Снабдувачот, врз основа на овластување од операторот на затворениот систем за дистрибуција на природен гас, им го фактурира на своите потрошувачи и надоместокот за користење на затворениот систем.

(3) Доколку снабдувачот ги наплаќа надоместоците од ставовите (1) и (2), во фактурите за природен гас ги известува потрошувачите за промената на тарифите.

(4) Ако во периодот помеѓу две отчитувања дошло до промена на тарифите за користење на преносната, односно дистрибутивната мрежа, како и тарифата за користење на затворениот систем за дистрибуција, пресметката ќе се изврши со примена на старите тарифи на количините потрошени до денот на промената и со примена на новите тарифи на количините потрошени по промената. Во случаите кога мерните уреди не се отчитани, пресметката се врши во согласност со постапката која се применува при неотчитување на мерен уред.

Доставување на фактурата

Член 34

(1) Ако поинаку не е уредено со договорот за снабдување, снабдувачот фактурата за природен гас ја доставува до потрошувачот во рок од 10 дена од денот на приемот на податоците од мерните уреди добиени од операторот.

(2) Потрошувачот на начин и во рок предвиден со договорот за снабдување ќе го извести снабдувачот, односно снабдувачот во краен случај или снабдувачот со обврска за јавна услуга за начинот на кој бара да му бидат доставувани фактурите, како и за секоја промена на адресата на која се доставуваат фактурите.

(3) Фактурата што се доставува по електронска пошта треба да биде изготвена така што ќе биде оневозможено менување на нејзината содржина.

(4) Ако потрошувачот не ја добие фактурата до 20-от ден од месецот од истекот на календарскиот месец, во рок од пет дена го известува снабдувачот на начин уреден во договорот за снабдување со барање за повторно доставување на фактурата.

(5) Снабдувачот му ја доставува фактурата од став (4) на овој член на потрошувачот во рок од два работни дена од денот на приемот на барањето.

Информации содржани во фактурата

Член 35

(1) Фактурата за потрошениот природен гас треба да биде јасна, читлива и разбирлива и особено треба да содржи:

1) податоци за снабдувачот, и тоа име и седиште на снабдувачот, начин за остварување на контакти со одговорните служби на снабдувачот каде што потрошувачот може да поставува прашања и да укажува на проблематичните елементи во фактурата, доцнењето во приемот на фактурата, како и на своите можни потешкотии во врска со плаќањето на фактурата,

2) податоци за потрошувачот, и тоа адреса на која што се доставува фактурата и адреса на која што се врши снабдувањето, односно во која се врши снабдувањето (доколку е различна од адресата на која што се доставува фактурата),

3) адреса и идентификациски код на пресметковното мерно место,

4) референтен број на фактурата,

5) дата на пресметувањето и рок до кој треба да се плати фактурата,

6) состојба на мерниот уред на почетокот и на крајот на календарскиот месец, како и датумот на последното отчитување за секој мерен уред одделно,

7) периодот во кој била потрошена количината на природен гас која што е прикажана во фактурата,

8) количината на испорачаниот природен гас во Nm³ и/или kWh,

9) цена на природниот гас изразена во денари/Nm³ и/или денари/kWh,

10) тарифа за користење на системот за пренос на природен гас и износ на надоместокот, доколку е тоа обврска на снабдувачот,

11) тарифа за користење на системот за дистрибуција на природен гас и износ на надоместокот, доколку е тоа обврска на снабдувачот,

12) тарифа и износ на надоместокот за користење на затворениот систем за дистрибуција, доколку потрошувачот е приклучен на затворен систем за дистрибуција и доколку е тоа обврска на снабдувачот,

13) тарифа за услугите на операторот на пазарот на природен гас и износ на надоместокот,

14) данок на додадена вредност, пресметан и искажан за сите надоместоци одделно,

15) вкупен износ за испорачаниот гас изразен во денари,

16) контакт адреса за пријавување на дефекти, намалена испорака или прекини прекин во испораката на природен гас,

17) јасно видлива опомена за достасани неплатени фактури, од претходните пресметковни периоди со наведување на нивниот референтен број, датум на достасаност и вкупен износ со пресметана казнена камата до денот на изготвување на фактурата и начин на нивно плаќање,

18) назив и податоци за контакт со соодветниот оператор кај којшто е приклучен потрошувачот, и

19) датум на истекување на договорот.

(2) Снабдувачот со секоја издадена фактура до потрошувачот му доставува список на сите мерни места преку кои го снабдува, во кој се содржани општите податоци за секое мерно место.

Информации за потрошувачите

Член 36

Снабдувачот најмалку два пати годишно во фактурата, или на друг начин уреден со договорот, го информира потрошувачот и за:

1) количините на природен гас кои ги набавувал снабдувачот во претходната година, според изворите од кои е набавен,

2) споредбата, по можност прикажана графички, на потрошениот природен гас во тековната година со количината на природен гас потрошена во истиот период од претходната година,

3) споредбата на потрошениот природен гас од потрошувачот, со нормализираната потрошувачка на природен гас од референтен потрошувач,

4) мерки за ефикасно и безбедно користење на природниот гас, и

5) податоци за контакт со организации за заштита на потрошувачите, органи и институции во областа на енергетиката, каде што потрошувачот може да добие информации за мерки за енергетска ефикасност и заштеда на енергија.

Рок за плаќање на фактурата

Член 37

(1) Ако поинаку не е уредено со договорот за снабдување, потрошувачот ја плаќа фактурата за потрошениот природен гас во рок од 30 дена од денот на завршувањето на календарскиот месец.

(2) Ако потрошувачот не ја примил фактурата, а за тоа го известил снабдувачот во рок предвиден во членот 34, став (4) од овие Правила, обврзан е да ја плати фактурата во рок од седум дена од денот на приемот на фактурата.

(3) Плаќањето на износот за календарскиот месец на којшто се однесува доставената фактура не го ослободува потрошувачот од обврската за плаќање на неплатените фактури од претходните календарски месеци, вклучително и казнена камата утврдена со закон или со договорот за снабдување во износи наведени во фактурата.

(4) Потрошувачот има обврска да го плати само износот на достасаната фактура и неплатените фактури од претходните календарски месеци наведени во фактурата за последниот календарски месец.

Начин на плаќање на фактурата

Член 38

(1) Снабдувачот им овозможува на потрошувачите повеќе од еден начин за плаќање на фактурата, коишто се во согласност со законски дозволените начини на плаќање и нема да предизвикуваат дополнителен товар за потрошувачот.

(2) Пред склучувањето на договорот за снабдување, снабдувачот на потрошувачот му дава прецизни и недвосмислени информации за предностите и недостатоците на секој од понудените начини на плаќање и во зависност од интересите на потрошувачот, му го предлага најповолниот од понудените начини на плаќање.

Пресметка и фактурирање за испорачаните мрежни услуги

Член 39

(1) Потрошувачите кои што не му ја пренеле на својот снабдувач обврската за плаќање на услугата за дистрибуција на природен гас, оваа услуга ја плаќаат на операторот за системот за дистрибуција во согласност со општите услови и пристап за користење на мрежата или соодветните мрежни правила.

(2) Операторот на системот за дистрибуција на природен гас на потрошувачите од став (1) на овој член им го фактурира надоместокот за користење на системот за дистрибуција според објавените тарифи и по извршено отчитување или проценка на количините на испорачан природен гас.

(3) Надоместоците за користење на системите за пренос и дистрибуција на природен гас се утврдуваат со примена на тарифите за пресметковните елементи за секое мерно место на потрошувачот, во согласност со тарифните системи за пренос и дистрибуција на природен гас.

(4) Снабдувачот, врз основа на извршените мерења од соодветниот оператор на системот за дистрибуција, на потрошувачите од став (1) на овој член им ги фактурира надоместоците за користење на системот за пренос и надоместокот за користење на пазарот на природен гас.

(5) Операторот на затворениот систем за дистрибуција на природен гас им го фактурира на потрошувачите надоместокот за користење на затворениот систем за дистрибуција на природен гас според објавената тарифа, како и надоместокот за користење на системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас по извршено отчитување или проценка на количините на испорачаниот природен гас од страна на операторот за календарскиот месец.

(6) По исклучок на ставовите (3) и (5), ако снабдувачот склучил договор со операторот за плаќање на надоместоците за користење на системот, операторот ја доставува фактурата до снабдувачот.

V. ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Поднесување на приговор

Член 40

(1) Потрошувачот поднесува приговор до снабдувачот:

1) во однос на содржината на фактурата, во рок од осум дена од денот на приемот на фактурата,

2) во случај на прекин или намалена испорака на природен гас, во рок од осум дена од денот прекинет или намалената испорака,

3) во случај на неисполнување на договорните обврски од страна на снабдувачот утврдени во договорот за снабдување, во рок од 15 дена од денот на престанувањето на исполнувањето на обврските

4) поради неисполнување на пропишаниот или договорениот квалитет на услугите, во рок од 30 дена од настанот поради кој не е исполнет квалитетот на услугата, и

5) во други случаи во врска со снабдувањето поради кои настанала повреда на правата на потрошувачот.

(2) Приговорот го поднесува потрошувачот или лице ополномоштено од потрошувачот и содржи факти и докази на кои е заснован.

Обврски на снабдувачот по поднесениот приговор

Член 41

Снабдувачот обезбедува:

1) постапки за ефикасно решавање на приговорите од потрошувачот во рок од 60 дена, вклучувајќи и можност за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

2) правилата на снабдувачот за постапувањето по приговорите и адресата на која се поднесува приговорот да бидат објавени на веб страницата на снабдувачот и на друг начин достапен за потрошувачот,

3) ефикасно постапување по барања, претставки и приговори од потрошувачите, вклучително и писмено образложение за преземените мерки по барањата односно претставките,

4) назначување на препознатлива и функционална служба или лице за постапување по приговорите од потрошувачите, при што потрошувачот да биде запознаен со имињата на службените лица со кои контактирал во постапката по приговорот,

5) водење на евиденција за доставените приговори со назначување на денот и часот на поднесувањето и предметот на приговорот, и

6) стручна и административна помош на потрошувачот кој е домаќинство или ранлив потрошувач за составување на приговорот, вклучително и потребните информации и податоци.

Уредно поднесен приговор

Член 42

(1) Приговорот се смета за уредно поднесен ако е поднесен:

1) во архивата на снабдувачот, односно операторот, или

2) по препорачана или курирска пошта со јасна идентификација на моментот на приемот на приговорот, или

3) во електронска форма на адресата за електронска пошта наменета исклучиво за прием на приговори од потрошувачите.

(2) Снабдувачот, односно операторот го потврдува денот и часот кога е примен приговорот.

(3) Приговорот особено треба да содржи:

1) податоци за потрошувачот,

2) податоци за мерното место,

3) предмет на приговорот, и

4) референтен број на фактурата, ако приговорот се однесува на фактурата.

Отстранување на недостатоци во приговорот

Член 43

(1) Ако приговорот е нецелосен, неразбирлив или нејасен, снабдувачот во рок од три работни дена од денот на приемот на приговорот со допис ќе го повика потрошувачот во рок од осум дена да ги отстрани недостатоците во приговорот.

(2) Снабдувачот со одлука го отфрла приговорот ако:

1) Приговорот не е доставен во рокот определен во член 40 од овие Правила,

2) Приговорот е поднесен од неовластено лице,

3) Снабдувачот не е надлежен за постапување по приговорот,

4) Приговорот е предмет на отпочната судска или управна постапка, или

5) Потрошувачот не постапил согласно став (1) од овој член.

Постапување на снабдувачот по приговорот

Член 44

(1) Приговорот на фактурата од член 40, став (1), точка 1) од овие Правила може да се однесува на целата пресметка или на дел од пресметката содржана во фактурата, а ако приговорот се однесува на дел од пресметката, потрошувачот е должен во рокот за плаќање на фактурата да го плати неоспорениот дел.

(2) Ако при разгледувањето на приговорот од став (1) од овој член снабдувачот утврди дека причина за оспорување на фактурата е погрешно изготвена пресметка, во рок од осум дена од денот на приемот на приговорот изготвува нова пресметка и му ја доставува на потрошувачот, со определување на примерен рок за плаќање.

(3) Ако при разгледувањето на приговорот се утврди дека причина за оспорување на фактурата е потрошениот природен гас, снабдувачот ќе го повика операторот да се произнесе по наводите во приговорот во рок не подолг од три работни дена, од денот на приемот на приговорот.

(4) Снабдувачот најдоцна во рок од три работни дена по приемот, одговорот од операторот го доставува на потрошувачот и го известува за начинот на остварување на неговите права.

(5) Ако снабдувачот утврди дека приговорот од член 40, став (1), точки 2), 3) или 5) од овие Правила е целосен и навремен, донесува одлука по приговорот во рок од осум дена од денот на приемот на приговорот.

(6) Ако снабдувачот утврди дека приговорот од член 40, став (1), точка 4) од овие Правила е целосен и навремен, поднесува барање за надомест на штета до соодветниот оператор наредниот работен ден по приемот на приговорот.

VI. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС

Член 45

(1) Снабдувањето не им се прекинува поради доцнење на плаќањето на фактурите во рокот утврден со договорот за снабдување на потрошувачите кои имаат објекти и инсталации во кои со прекинет би се довеле во опасност животот и здравјето на луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како и објектите кои се од посебна важност за одвивање на нормалниот живот на граѓаните и вршење на јавните услуги, како што се:

1) болници, клиники, специјални здравствени установи (станици за итна помош и друга итна интервенција, стационари, заводи за трансфузија на крв - земање и преработка на крв, центри за дијализа, здравствени домови),

2) објектите и средствата во јавниот сообраќај (аеродроми, железнички и автобуски станици),

3) установи за згрижување на стари и изнемоштени лица,

4) производители на топлинска енергија кои вршат јавна дејност,

5) детски градинки, и

6) зоолошки градини.

(2) Со договорот за снабдување на потрошувачите чии објекти се наведени во ставот (1) од овој член се утврдуваат инструментите и начинот на доставување гаранција за обезбедување на плаќањето за преземен природен гас во тие објекти (задолжница, нотарски заверена меница со клаузула за извршност, банкарска гаранција и други инструменти на плаќање прифатени од снабдувачот, односно од соодветниот оператор) во износ од просечната месечна потрошувачка на природен гас во согласност со протоколот од член 5 став (2) од овие Правила, за два месеци однапред.

(3) Снабдувачот може да побара од соодветниот оператор да ја прекине испораката на природен гас за потребите на објектите од ставот (1) од овој член поради неплаќање на фактурите, за тие објекти, доколку потрошувачот во рок не подолг од 45 дена од денот на настанување на обврската за плаќање на фактурата не обезбеди една од гаранциите определени во ставот (2) од овој член.

VII. ЗАШТИТА НА РАНЛИВИ ПОТРОШУВАЧИ

Ранлив потрошувач

Член 46

(1) Ранлив потрошувач на природен гас претставува домаќинство снабдувано од снабдувачот со обврска за јавна услуга во коешто како член на семејството живее лице на кое поради неговата социјална состојба и/или здравствена состојба снабдувањето со природен гас му се обезбедува по посебни услови и начин утврдени во овие Правила.

(2) Снабдувачот со обврска за јавна услуга обезбедува посебна заштита на потрошувачите на природен гас од категоријата на ранливи потрошувачи.

(3) Потрошувачите кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи се утврдуваат со Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија.

Евиденција на ранливи потрошувачи

Член 47

(1) Снабдувачот со обврска за јавна услуга води евиденција на домаќинствата коишто се стекнале со статус на ранлив потрошувач.

(2) За упис во евиденцијата од став (1) од овој член домаќинството доставува:

1) Барање за упис во евиденцијата на домаќинствата коишто се стекнале со статус на ранлив потрошувач,

2) Фактура за природен гас за месецот што му претходи на денот на кој се доставува барањето, која гласи на име на ранливиот потрошувач или член на неговото семејство/домаќинство, од којашто може да се утврди дека барателот е приклучен на системот за дистрибуција на природен гас, и

3) Уверение од центарот за социјална работа на подрачјето каде што се наоѓа станбениот објект во кој живее домаќинството кое што бара да биде запишано во евиденцијата од став (1) од овој член со кое се докажува дека спаѓа во категоријата на ранливи потрошувачи од член 46 став (3) од овие Правила.

(3) Снабдувачот со обврска за јавна услуга во рок од три работни дена по приемот на уредно барање врши упис на потрошувачот во евиденцијата на ранливи потрошувачи.

(4) Евиденцијата од став (1) од овој член содржи:

1) податоци за станбениот објект во кој живее домаќинството (адреса, вид на станбен објект и начин на затоплување),

2) општи податоци за пресметковното мерно место,

3) податоци за лицето кое спаѓа во категоријата на ранливи потрошувачи од член 46, став (3) од овие Правила,

4) податоци за користење на средства од Програмата за субвенционирање на потрошувачката за енергија.

Обврски на снабдувачот со обврска за јавна услуга кон ранливите потрошувачи

Член 48

(1) Заради обезбедување на непрекината и квалитетна испорака на енергија до ранливите потрошувачи снабдувачот со обврска за јавна услуга обезбедува:

1) информирање на ранливите потрошувачи за нивното право да побараат користење на една или повеќе од мерките за заштита,

2) известување за планираното исклучување поради неплатена фактура најмалку 40 дена пред исклучувањето,

3) неисклучување на ранлив потрошувач поради неплатени фактури за испорачан природен гас во месеците декември, јануари и февруари, при што оваа мерка не се однесува на домаќинства во оддалечени подрачја запишани во евиденцијата за ранливи потрошувачи,

4) неисклучување на ранлив потрошувач поради неплатена фактура за испорачана енергија ако од рокот на доспеаност за плаќање на фактурите не се поминати повеќе од 60 дена, и

5) можност за одложено плаќање или плаќање на рати на доспеаниот долг, при што исплатата на долгот се врши на најмалку шест еднакви месечни рати, за што склучува спогодба со ранливиот потрошувач.

(2) За користење на една од мерките од став (1) од овој член ранливиот потрошувач запишан во евиденцијата од член 47 од овие Правила доставува барање до снабдувачот. Кон барањето се доставува:

1) уверение дека потрошувачот е запишан во евиденцијата на ранливи потрошувачи што ја води центарот за социјални работи,

2) платена фактура за енергија за месецот што му претходи на денот на кој се доставува барањето која гласи на име на ранливиот потрошувач или член на неговото семејство/домаќинство, од којашто може да се утврди дека барателот е приклучен на системот за дистрибуција на природен гас, и

3) доказ за исплата на надоместокот за субвенција за потрошена енергија, ако барателот е корисник на Програмата за субвенционирање на потрошувачката за енергија.

(3) Покрај мерките од став (1) од овој член снабдувачот на природен гас со обврска за јавна услуга, на барање од ранливиот потрошувач, од операторот на системот за дистрибуција на природен гас обезбедува:

1) ослободување од обврска за плаќање на надоместок за повторно приклучување,

2) ослободување од обврска за плаќање на трошоци за вонредна верификација на мерната опрема,

3) приоритет во одлучувањето по барањата за надоместок на штета поради прекини во испораката и испорака на енергија со послаб квалитет од пропишаниот.

(4) За вршење на работите од став (3), точки 1), 2) и 3) од овој член, операторот на системот за дистрибуција на природен гас има право на надоместок на трошоците во согласност со Програмата за заштита на ранливи потрошувачи.

VIII. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ НА СНАБДУВАЊЕТО

Квалитет на услугите што ги нуди снабдувачот

Член 49

(1) Квалитетот на комерцијалните услуги што ги обезбедува снабдувачот се оценува според следниве индикатори:

1) навременост во испраќање на сметките, односно фактурите до потрошувачот согласно овие Правила и договорот за снабдување,

2) број на преземени постапки по барања и приговори од потрошувачите во однос на сметките, односно фактурите за природен гас, како и по основ на квалитетот на испорачаниот природен гас,

3) број на постапки за заштита на потрошувачот при намалена испорака или прекин во испораката на природен гас од страна на соодветниот оператор,

4) број на информации наменети и доставени до потрошувачите поврзани со состојбите со квалитетот и континуитетот во испораката на природен гас во текот на еден пресметковен период, и

5) број на постапки по барање од потрошувач преземени во рок подолг од 24 часа од приемот на барањето.

(2) Снабдувачот, вклучувајќи го и снабдувачот со обврска за јавна услуга, води евиденција и формира база на податоци за индикаторите на квалитет на комерцијалните услуги, врши анализа на квалитетот на услугите и резултатите ги објавува на својата веб страница.

Комуникација помеѓу снабдувачот и операторот во однос на квалитетот и континуитетот на природниот гас

Член 50

(1) Заради обезбедување на пропишаниот квалитет и континуитетот во испораката на природен гас снабдувачот и соодветниот оператор комуницираат и разменуваат податоци и информации со цел прекините во испораката на природниот гас да не предизвикаат или да предизвикаат што е можно помала штета за потрошувачите.

(2) Снабдувачот и соодветниот оператор потпишуваат протокол за комуникација и размена на податоци и информации кои што се однесуваат на датумот и часот на планираниот прекин, како и неговото времетраење и подрачјето кое што ќе биде опфатено со прекилот.

(3) Соодветниот оператор го усогласува планот за планираните прекини во испораката на природен гас и обезбедува координација со снабдувачите со цел прекилот да биде извршен во дел од денот кога е тоа најповолно за најголемиот дел од потрошувачите, односно со прекилот да бидат опфатени што е можно помал број на потрошувачи.

(4) Соодветниот оператор за прекините што не се предвидени во планот за планираните прекини и кои не се усогласени со снабдувачот, го известува снабдувачот најмалку 24 часа пред почетокот на планираниот прекин, ја објавува информацијата за прекилот на својата веб страница и му овозможува на снабдувачот информацијата да ја објави на неговата веб страница.

(5) Во случај на непланиран прекин во испораката на природен гас подолг од осум часа, соодветниот оператор го известува снабдувачот, во рок не подолг од 24 часа по настанувањето на непланираниот прекин, за датумот и времето на настанувањето и времетраењето на прекилот, причината за прекилот и подрачјето опфатено со прекилот.

(6) Во случај на виша сила, соодветниот оператор го известува снабдувачот за прекините во испораката на природен гас, опфатеното подрачјето, проценетото времетраење на прекините, како и за други факти за коишто снабдувачот треба да ги известува потрошувачите.

IX. КОМУНИКАЦИЈА НА СНАБДУВАЧОТ СО ПОТРОШУВАЧИТЕ

Поддршка на потрошувачите

Член 51

(1) Снабдувачот им обезбедува стручна и техничка поддршка и бесплатни совети на потрошувачите за остварување на нивните права за постигнување на пропишаниот и договорениот квалитет на снабдување со

природен гас, состојбите со нивните обврски по договорот, како и за остварување на нивните права пропишани со Законот за енергетика и соодветните мрежни правила и договорот за приклучување на системот.

(2) Поддршката од ставот (1) на овој член снабдувачот може да ја обезбеди преку служба за поддршка на потрошувачите која што може да биде организациона единица на снабдувачот или друго правно или физичко лице ангажирано од снабдувачот.

(3) Обезбедувањето на поддршката од ставот (1) на овој член со ангажирање на друго правно или физичко лице, не го ослободува снабдувачот од одговорноста за квалитетно и навремено обезбедување на поддршката на потрошувачите.

(4) Снабдувачот овозможува физичка и телекомуникациска пристапност до службата за поддршка, особено за потрошувачите од категоријата домаќинства и мали потрошувачи.

(5) Снабдувачот обезбедува службата за поддршка да постапи веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по приемот на барањето од потрошувачот, без оглед дали е доставено во просториите на службата или преку телекомуникациски средства, а доколку се работи за сложени барања чие што разрешување зависи од соодветниот оператор или од други субјекти, по претходна консултација со операторот, го известува потрошувачот за рокот во кој барањето ќе биде разрешено.

(6) Снабдувачот веднаш по приемот на одговорот од страна на соодветниот оператор во врска со барањето од ставот (3) на овој член го известува потрошувачот и му понудува стручна помош за разрешување на проблемот.

(7) Снабдувачот со обврска за јавна услуга обезбедува комуникацијата со потрошувачите преку службата, контакт центрите, повикувачкиот центар, електронската пошта, како и веб страницата да се врши во согласност со законот со кој се уредува употребата на јазичите во Република Северна Македонија.

Локален контакт центар

Член 52

(1) Снабдувачот, во зависност од категоријата на потрошувачите што ги снабдува и обемот на снабдувањето, покрај единствениот контакт центар, воспоставува и локални центри за контакт со потрошувачите преку кои навремено ќе обезбедува информации, ќе ги решава барањата, ќе ги испитува жалбите на потрошувачите по телефон, електронска пошта или лично.

(2) Заради обезбедување на барањето за физичка пристапност до службата за поддршка, за домаќинствата и малите потрошувачи снабдувачот со обврска за јавна услуга организира локални центри за контакт на службата од член 51 од овие Правила, при што еден контакт центар треба да обезбеди опслужување на најмногу 15000 мали потрошувачи и домаќинства.

(3) Контакт центрарите од став (1) од овој член треба да бидат достапни за потрошувачите со посебни потреби и да бидат во близина на линиите за јавен градски и приградски превоз.

Телекомуникациска пристапност на службата за заштита и поддршка на потрошувачите

Член 53

(1) Заради обезбедување на барањето за телекомуникациска пристапност од членот 51, став (4) од овие Правила, снабдувачот, во секое време, обезбедува фун-

кционален единствен повикувачки центар кој што треба да обезбеди непречено опслужување на сите потрошувачи, како и адреса за електронска пошта преку која потрошувачите ќе можат непречено да комуницираат со службата од членот 51, став (2) од овие Правила.

(2) Снабдувачот создава и одржува веб страница на која ќе бидат постојано објавени и обновувани сите информации во однос на цените и тарифите за природен гас, условите за снабдување, пропишаниот квалитет на природниот гас, правата и обврските на снабдувачот, соодветниот оператор и потрошувачите, како и сите известувања за планираните прекини во испораката на природен гас.

(3) Снабдувачот му обезбедува електронски пристап на потрошувачот до состојбата на неговата сметка, односно увид и проверка на неговите платени и неплатени обврски, како и податоци за потрошувачката на природен гас за последните пет години, односно за периодот во којшто бил снабдуван од ист снабдувач, ако тој период е покус од пет години.

(4) Услугите наведени во ставовите (1), (2) и (3) од овој член се достапни за потрошувачите без надоместок.

Х. РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ МЕЃУ СНАБДУВАЧИТЕ И ОПЕРАТОРИТЕ

Разменување на оперативни информации

Член 54

(1) Снабдувачот со соодветниот оператор разменува оперативни податоци и информации што се однесуваат на проценката на можните ризици од одредени настани и преземањето на соодветни интервенции за спречување на последиците од тие настани, како и заедничките истраги за тие настани, резултатите од анализите на последиците од настаните и преземените интервенции врз соодветниот систем.

(2) Начинот и постапката за разменувањето на податоците од ставот (1) се уредува во согласност со соодветните мрежни правила.

Размена на информации за мерни податоци

Член 55

(1) Соодветниот оператор по барање на снабдувачот ги достави бараните податоци од базата на мерни податоци на начин и под услови утврдени во мрежните правила, особено во случај кога снабдувачот ги бара податоците поради:

1) приговор од потрошувачот на фактурата за потрошениот природен гас кој се однесува на мерените податоци,

2) престанување на договорот за снабдување и

3) промена на сопственоста или давање под закуп на објектот каде што се испорачува природниот гас.

(2) Снабдувачот му ги доставува без надоместок на операторот отчитаните податоци од мерните уреди добиени од потрошувачот во согласност со членот 32, став (4) од овие Правила.

Размена на податоци и информации помеѓу операторот и потрошувачот

Член 56

(1) Операторот го известува потрошувачот:

1) доколку потрошувачот користи поголемо количество природен гас од количество на природен гас одобрено од страна на операторот;

2) за сите планирани прекини, во согласност со соодветните мрежни правила и овие Правила;

3) за други случаи, согласно Законот за енергетика, соодветните мрежни правила и овие Правила.

(2) Потрошувачот го известува операторот за планираната промена на карактеристиките и начинот на својата потрошувачка на природен гас ако со тоа отстапува од одобрените и/или од други обврски кои му се утврдени од страна на операторот, како и за други случаи, согласно Законот за енергетика, соодветните мрежни правила и овие Правила.

Размена на податоци и информации помеѓу оператор и снабдувач

Член 57

(1) Операторот ги доставува мерните податоци до снабдувачот во форма и на начин утврден во Протокол за комуникација и размена на податоци и информации, којшто го потпишуваат операторот и снабдувачот.

(2) Формата и содржината на Протоколот од ставот (1) на овој член ја утврдува операторот во соработка со снабдувачите.

Постапување на снабдувачот со податоците за потрошувачот

Член 58

(1) Потрошувачот му ги обезбедува на соодветниот оператор и на снабдувачот своите податоци за контакт (име и презиме/назив на потрошувачот, адреса/седиште, матичен/даночен број, број на документ за идентификација, телефон, е-пошта).

(2) Снабдувачот и соодветниот оператор, заради остварување на обврските кои произлегуваат од овие Правила водат евиденција која ги содржи податоците од ставот (1) од овој член и имаат право податоците да ги обработуваат, ажурираат и разменуваат меѓу себе, како и да ги доставуваат на барање на државните органи и судовите.

(3) Податоците на потрошувачите од ставот (1) од овој член можат да се користат исклучиво заради:

- 1) уредување на договорни односи,
- 2) наплата на побарувања,
- 3) спроведување на судски или управни постапки, и
- 4) комуникација со потрошувачите корисниците заради исполнување на обврските од Законот за енергетика и прописите донесени врз основа на Законот за енергетика.

(4) Снабдувачот и соодветниот оператор со податоците постапуваат во согласност со законот со кој се уредува заштитата на личните податоци.

(5) По престанување на договорните односи, податоците за потрошувачите од ставот (1) на снабдувачот и соодветниот оператор ги чуваат во период од три години од денот на издавање на последната сметка, односно фактура на корисниците за обезбедените услуги согласно со овие Правила.

XI. ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Општа одредба за исклучување на потрошувач

Член 59

Потрошувачот може да биде исклучен од системот за пренос и/или дистрибуција на природен гас, односно од затворениот систем за дистрибуција на природен гас во случаи определени со Законот за енергетика, соод-

ветните мрежни правила и овие Правила, како и во други случаи утврдени со закон или определени со договорот за снабдување или договорот за приклучување на соодветниот систем и тоа по барање на соодветниот оператор, снабдувачот или потрошувачот.

Опомена пред исклучување и прекинување на снабдувањето

Член 60

(1) Ако потрошувачот не ги извршува своите обврски утврдени во договорот за снабдување во однос на целосно и навремено плаќање на фактурите или неисполнување на други обврски од договорот за снабдување, снабдувачот кон фактурата му доставува опомена за ограничување или прекинување на снабдувањето, којашто особено содржи:

1) износ на неисплатениот долг и рок во кој треба да се исплати долгот, или

2) обврски од договорот за снабдување кои што не се исполнети.

(2) Ако потрошувачот не го плати долгот или не ја прифати понудата за склучување на спогодба за одложено плаќање на достасаниот долг, снабдувачот ќе поднесе до операторот барање за ограничување, односно прекин на испорака на природен гас, со тоа што ограничувањето, односно прекиноот за домаќинствата и ранливите потрошувачи не може да отпочне во неработен ден, или на ден пред или на државен празник или празник на Република Северна Македонија и не може да се спроведе пред истекот на 30 дена од денот кога на потрошувачот му е доставена опомената од став (1) од овој член.

(3) Ограничувањето, односно прекиноот на снабдувањето од став (2) од овој член, не предизвикува раскинување на договорот за снабдување, освен ако се утврди дека податоците од отчитувањето на мерниот уред што ги доставува купувачот до снабдувачот се непотполни и неточни и го оневозможува снабдувачот во исполнувањето на неговите обврски.

(4) По плаќањето, или по склучувањето на спогодбата за одложено плаќање на достасаниот долг, снабдувачот продолжува со снабдувањето во согласност со договорот за снабдување.

Исклучување по барање на снабдувачот

Член 61

(1) Снабдувачот има право да побара од соодветниот оператор, во рок определен со општите услови и пристап за користење на мрежата или определен во соодветните мрежни правила да ја прекине испораката на природен гас на определен потрошувач кога потрошувачот не ја платил доставената фактура во рок и на начин определен во договорот за снабдување.

(2) Снабдувачот нема право да побара исклучување на потрошувач:

1) ако потрошувачот отпочнал постапка за промена на снабдувач во согласност со овие Правила и

2) пред да ги спроведе сите мерки за заштита на потрошувачи предвидени со закон и со овие Правила.

(3) Во случај кога причината за прекин на испораката на природен гас на потрошувачот од став (1) престанала, снабдувачот ќе побара соодветниот опера-

тор во рок од еден работен ден повторно да го приклучи на системот, а снабдувачот, во име и за сметка на потрошувачот, ги плаќа трошоците за повторно приклучување. Потрошувачот, освен ранливиот потрошувач е должен да му ги надомести трошоците за повторното приклучување на снабдувачот.

(4) Снабдувачот во краен случај има право да бара соодветниот оператор да ја прекине испораката на природен гас на определен потрошувач кога потрошувачот не склучил договор за снабдување со друг снабдувач, а рокот од 90 дена во кој потрошувачот може да се снабдува со природен гас преку снабдувачот во краен случај истекол.

(5) Соодветниот оператор го известува снабдувачот за реализираните исклучувања на потрошувачите од мрежата во рок не покос од три работни дена од денот на секое поединечно исклучување.

Исклучување по барање на операторот

Член 62

(1) Соодветниот оператор има право да го исклучи потрошувачот во согласност со соодветните мрежни правила и за тоа го известува снабдувачот.

(2) Соодветниот оператор најдоцна три работни дена пред исклучувањето го известува снабдувачот за намерата да го исклучи потрошувачот.

(3) Снабдувачот може да побара од операторот да го одложи исклучувањето, доколку оцени дека состојбите поради кои треба да настане исклучувањето може да се доведат во согласност со закон и други прописи, без притоа да се причини штета на соодветниот систем или на трети лица и во договор со потрошувачот да предложи рок во кој ќе се отстранат причините за исклучувањето.

(4) Отстранувањето на причините за исклучувањето во договорениот рок од став (3) од овој член не го ослободува потрошувачот од исполнувањето на обврските или штетите кон операторот или кон трети лица.

ХИ. ИЗВЕШТАИ ДО РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Податоци што се доставуваат во извештаите во текот на годината

Член 63

(1) Снабдувачот доставува во определени временски интервали до Регулаторната комисија за енергетика податоци утврдени во други прописи како и во лиценцата за вршење на енергетската дејност.

(2) Снабдувачот, најмалку десет години ги чува сите податоци за оценка на параметрите за комерцијалниот квалитет на неговите услуги, а особено целата документација поврзана со поплаките на потрошувачите.

Податоци што се доставуваат во годишниот извештај

Член 64

Снабдувачот во годишниот извештај до Регулаторната комисија за енергетика ги доставува сите податоци за комерцијалниот квалитет на неговите услуги за претходната година, а особено за бројот на оправдани и неоправдани приговори од потрошувачите во врска

со неостварувањето на гарантираните стандарди на услугите наведени во лиценцата за вршење на енергетската дејност, како и причините за неостварувањето и непостапување на соодветниот оператор.

ХИИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 65

(1) Со денот на влегување во сила на овие Правила престануваат да важат Правилата за снабдување со природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/12).

(2) Правилата за снабдување со природен гас во краен случај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/12) се применуваат до денот на отпочнување со вршење на дејноста снабдување со природен гас во краен случај утврден во лиценцата издадена на снабдувачот определен во согласност со член 139 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18).

Член 66

Овие Правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-359/1
1 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ПРИЛОГ 1

Стандарден квалитет на природниот гас

Вредностите се однесуваат на волумен природен гас од 1 m³ при притисок 101.325 Pa (1,01325 bar) и температура 293,15 K (20°C).

Природен гас

Хемиски состав, mol %

Метан (CH ₄)	минимално 85
Етан (C ₂ H ₆)	максимално 7
Пропан (C ₃ H ₈) и повисоки јаглеводороди	максимално 6
Инертни гасови (N ₂ + CO ₂)	максимално 7
Јаглерод диоксид (CO ₂)	максимално 2,5
Кислород (O ₂)	максимално 0,001

Содржина на сулфур, mg/m³

Вкупен сулфур (S)	максимално 30
Сулфурводород и јаглеродни сулфити вкупно (H ₂ S+COS)	максимално 5
(RSH)	максимално 6

Горна топлотна вредност H_g, kWh/m³
минимално 10,28 / максимално 12,75

Долна топлинска вредност H_d, kWh/m³
минимално 9,25 / максимално 11,47

Горен Wobbe – индекс W_g, kWh/m³
минимално 12,75 / максимално 15,81

Долен Wobbe – индекс W_d, kWh/m³
минимално 11,48 / максимално 14,23

Релативна густина d
минимално 0,56 / максимално 0,70

Температура на кондензација, °C при притисок од 70 bar вода -8 / јаглеводороди -2



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019051